

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 55

Год. LX

Понеделник, 16 август 2004

Цена на овој број е 300 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1107. Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.....	1	25. Акти на фондовите и заводите Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	28
1108. Закон за градот Скопје.....	13	Огласен дел.....	1-68

### 1107.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 август 2004 година.

Бр. 07-3425/1  
11 август 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**  
  
Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### I ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредува територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија; се основаат општините како единици на локалната самоуправа; се утврдуваат подрачјата на општините и на градот

Скопје како посебна единица на локалната самоуправа; се утврдуваат имињата, седиштата и границите на општините; се определуваат видот и имињата на населените места; се уредува спојувањето, поделбата и промената на границите на општините и на градот Скопје, како и други прашања што се однесуваат на територијалната организација на локалната самоуправа.

##### Член 2

Основање на нова општина (спојување, поделба и менување на границите) и менување на името и на седиштето на општината може да се изврши со измена и дополнување на овој закон, по претходно консултирање на граѓаните од подрачјето на општините на кое се однесува спојувањето, поделбата или менувањето, на начин утврден со закон.

##### Член 3

Подрачје на општина опфаќа едно или повеќе населени места со катастарски општини утврдени во согласност со закон.

Подрачјето на градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа, го сочинуваат подрачјата на општините во градот Скопје.

##### Член 4

Граница на општина се границите на катастарските општини на населените места во нејзиниот состав, во делот што се граничат со соседните општини или се поклопуваат со државната граница на Република Македонија.

Граница на градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа, се границите на општините во градот Скопје во делот што се граничат со соседните општини или се поклопуваат со државната граница на Република Македонија.

**Член 5**

Секоја општина има име и седиште на општината.

Седиштето на општината е во едно од населените места кои се во нејзин состав.

Седиштето на општините во градот Скопје е во градот Скопје.

**Член 6**

Населени места се градовите и селата.

Град, во смисла на овој закон, е населено место кое има повеќе од 3.000 жители; има развиена структура на дејности, а над 51% од вработените се вон примарните дејности; има изградена урбана физиономија со зони за домување, стопанство, рекреација и јавно зеленило, плоштад, изграден систем на улици и комунални служби и претставува функционално средиште на населените места во опкружувањето.

Село, во смисла на овој закон, е населено место со еднофункционално значење во кое преовладува една дејност, а атарот е со аграрна физиономија и функција.

Населените места се утврдуваат со овој закон.

**Член 7**

Граница на град, како населено место, се утврдува со генерален урбанистички план.

Граница на село, како населено место, се утврдува со урбанистички план за населеното место.

**Член 8**

Секое населено место има име.

На подрачјето на една општина, две или повеќе населени места, по правило, не можат да имаат исто име.

**Член 9**

Населеното место и неговата катастарска општина можат да бидат во состав само на една општина.

**II. ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 10**

Во Република Македонија се основаат и се утврдуваат името и седиштето на следниве општини:

**а) општини со седиште во град:**

1. Општина Берово  
со седиште во градот Берово;
2. Општина Битола  
со седиште во градот Битола;
3. Општина Богданци  
со седиште во градот Богданци;
4. Општина Валандово  
со седиште во градот Валандово;
5. Општина Велес  
со седиште во градот Велес;
6. Општина Винаца  
со седиште во градот Винаца;
7. Општина Гевгелија  
со седиште во градот Гевгелија;
8. Општина Гостивар  
со седиште во градот Гостивар;
9. Општина Дебар  
со седиште во градот Дебар;
10. Општина Делчево  
со седиште во градот Делчево;
11. Општина Демир Капија  
со седиште во градот Демир Капија;
12. Општина Демир Хисар  
со седиште во градот Демир Хисар;
13. Општина Кавадарци  
со седиште во градот Кавадарци;
14. Општина Кичево  
со седиште во градот Кичево;
15. Општина Кочани  
со седиште во градот Кочани;
16. Општина Кратово  
со седиште во градот Кратово;
17. Општина Крива Паланка  
со седиште во градот Крива Паланка;

18. Општина Крушево  
со седиште во градот Крушево;
19. Општина Куманово  
со седиште во градот Куманово;
20. Општина Македонска Каменица  
со седиште во градот Македонска Каменица;
21. Општина Македонски Брод  
со седиште во градот Македонски Брод;
22. Општина Неготино  
со седиште во градот Неготино;
23. Општина Охрид  
со седиште во градот Охрид;
24. Општина Пехчево  
со седиште во градот Пехчево;
25. Општина Прилеп  
со седиште во градот Прилеп;
26. Општина Пробиштип  
со седиште во градот Пробиштип;
27. Општина Радовиш  
со седиште во градот Радовиш;
28. Општина Ресен  
со седиште во градот Ресен;
29. Општина Свети Николе  
со седиште во градот Свети Николе;
30. Општина Струга  
со седиште во градот Струга;
31. Општина Струмица  
со седиште во градот Струмица;
32. Општина Тетово  
со седиште во градот Тетово и
33. Општина Штип  
со седиште во градот Штип;

**б) општини со седиште во село:**

34. Општина Арачиново  
со седиште во селото Арачиново;
35. Општина Босилово  
со седиште во селото Босилово;
36. Општина Брвеница  
со седиште во селото Брвеница;
37. Општина Василево  
со седиште во селото Василево;
38. Општина Вевчани  
со седиште во селото Вевчани;
39. Општина Вранештица  
со седиште во селото Вранештица;
40. Општина Врапчиште  
со седиште во селото Врапчиште;
41. Општина Градско  
со седиште во селото Градско;
42. Општина Дебарца  
со седиште во селото Белчишта;
43. Општина Дојран  
со седиште во селото Стар Дојран;
44. Општина Долнени  
со седиште во селото Долнени;
45. Општина Другово  
со седиште во селото Другово;
46. Општина Желино  
со седиште во селото Желино;
47. Општина Зајас  
со седиште во селото Зајас;
48. Општина Зелениково  
со седиште во селото Зелениково;
49. Општина Зрновци  
со седиште во селото Зрновци;
50. Општина Илинден  
со седиште во селото Илинден;
51. Општина Јегуновце  
со седиште во селото Јегуновце;
52. Општина Боговиње  
со седиште во селото Боговиње;
53. Општина Карбинци  
со седиште во селото Карбинци;
54. Општина Конче  
со седиште во селото Конче;

55. Општина Кривогаштани со седиште во селото Кривогаштани;
56. Општина Липково со седиште во селото Липково;
57. Општина Лозово со седиште во селото Лозово;
58. Општина Маврово и Ростуша со седиште во селото Ростуша;
59. Општина Могила со седиште во селото Могила;
60. Општина Новаци со седиште во селото Новаци;
61. Општина Ново Село со седиште во селото Ново Село;
62. Општина Осломеј со седиште во селото Осломеј;
63. Општина Петровец со седиште во селото Петровец;
64. Општина Пласница со седиште во селото Пласница;
65. Општина Ранковце со седиште во селото Ранковце;
66. Општина Росоман со седиште во селото Росоман;
67. Општина Сопиште со седиште во селото Сопиште;
68. Општина Старо Нагоричане со седиште во селото Старо Нагоричане;
69. Општина Студеничани со седиште во селото Студеничани;
70. Општина Теарце со седиште во селото Теарце;
71. Општина Центар Жупа со седиште во селото Центар Жупа;
72. Општина Чашка со седиште во селото Чашка;
73. Општина Чешиново со седиште во селото Чешиново и
74. Општина Чучер-Сандево со седиште во селото Чучер-Сандево;

**в) општини во град Скопје:**

75. Општина Аеродром со седиште во градот Скопје;
76. Општина Бутел со седиште во градот Скопје;
77. Општина Гази Баба со седиште во градот Скопје;
78. Општина Горче Петров со седиште во градот Скопје;
79. Општина Карпош со седиште во градот Скопје;
80. Општина Кисела Вода со седиште во градот Скопје;
81. Општина Сарај со седиште во градот Скопје;
82. Општина Центар со седиште во градот Скопје;
83. Општина Чаир со седиште во градот Скопје и
84. Општина Шуто Оризари со седиште во градот Скопје.

**III. ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНИТЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 11**

Подрачјето на општините од членот 10 под а) и под б) од овој закон, го сочинуваат катастарските општини на населените места во нивен состав.

Подрачјето на општините од членот 10 под в) од овој закон го сочинуваат катастарските општини на населените места во нивен состав и дел од градот Скопје како населено место, во граници утврдени со Законот за градот Скопје.

**Член 12**

Во општините од членот 10 на овој закон се утврдуваат следниве населени места:

1. Општина Арачиново - селата: Арачиново, Грушино, Мојанци и Орланци;
2. Општина Берово - градот Берово и селата: Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Ратево, Русиново и Смојмирово;
3. Општина Битола - градот Битола и селата: Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина, Габалавци, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри, Долно Оризари, Драгарино, Драгожани, Драгош, Древеник, Гавато, Жабени, Злокукани, Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Крклино, Кременица, Крстоар, Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Лисолај, Логоварди, Лопатица, Магарево, Маловиште, Метимир, Мецитлија, Нижеполе, Ново Змирново, Облаково, Олевени, Оптичари, Орехово, Острец, Поешево, Породин, Рамна, Раштани, Ротино, Свиниште, Секирани, Снегово, Средно Егри, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Трн, Трново, Цапари, Црнобуки и Црновец;
4. Општина Богданци - градот Богданци и селата: Гавато, Селемли и Стојаково;
5. Општина Босилово - селата: Бориево, Босилово, Гечерлија, Дрвош, Еднокукево, Иловица, Моноспитово, Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и Штука;
6. Општина Брвеница - селата: Блаце, Брвеница, Волковија, Гургурница, Долно Седларце, Милетино, Радиовце, Стенче, Теново и Челопек;
7. Општина Валандово - градот Валандово и селата: Ајранли, Аразли, Бајрамбос, Балинци, Баракли, Башали, Башибос, Брајковци, Булунтули, Вејсели, Градец, Грчиште, Дедели, Гулели, Јосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честево;
8. Општина Василево - селата: Ангелци, Варварица, Василево, Висока Маала, Владиевци, Градошорци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Радичево, Седларци, Сушево, Требицино и Чанаклија;
9. Општина Вевчани - селото Вевчани;
10. Општина Велес - градот Велес и селата: Башино Село, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно Каласлари, Горно Оризари, Долно Каласлари, Долно Оризари, Иванковци, Карабуњиште, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Ново Село, Ораовец, Отовица, Раштани, Рлевци, Рудник, С'лп, Сливник, Сојаклари, Сопот, Црквино, Чалошево и Цидимирци;
11. Општина Винаца - градот Винаца и селата: Блатец, Виничка Кршла, Градец, Грљани, Драгобраште, Истибања, Јакимово, Калиманци, Крушево, Лаки, Лески, Липец, Пекљани, Трсино и Црн Камен;
12. Општина Вранештица - селата: Атишта, Бигор Доленци, Вранештица, Дупјани, Карбуница, Козичино, Крушица, Миокази, Орланци, Патец, Рабетино, Речани-Челопечко, Светораче, Староец и Челопеци;
13. Општина Врапчиште - селата: Врановци, Врапчиште, Галате, Градец, Горјане, Добри Дол, Гургевиште, Зубовце, Калиште, Ломница, Неготино-Полошко, Ново Село, Пожаране, Сенокос и Топлица;
14. Општина Гевгелија - градот Гевгелија и селата: Богородица, Габрово, Давидово, Кованци, Конско, Моин, Милетково, Миравци, Мрзенци, Негорци, Ново Коњско, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума;
15. Општина Гостивар - градот Гостивар и селата: Балин Дол, Беловиште, Броец, Вруток, Горна Бањица, Горно Јеловце, Горна Гоновица, Дебреше, Долна Бањица, Долно Јеловце, Долна Гоновица, Железна Река, Здуње, Корито, Куново, Лакавица, Лешница, Мало Турчане, Мердита, Митрој Крсти, Падалиште, Печково, Симница, Србиново, Сушица, Страјане, Равен, Речане, Трново, Тумчевиште, Кафа, Форино, Чајле и Чегране;

16. Општина Градско - селата: Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Градско, Грнчиште, Двориште, Долно Чичево, Згрополци, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, Свеќани, Скачинци, Убого и Уланци;

17. Општина Дебар - градот Дебар и селата: Баниште, Бомово, Гари, Горно Косоврасти, Долно Косоврасти, Коњари, Кривци, Могорче, Осој, Отишани, Рајчица, Селокуки, Спас, Татар Елевци, Трнаник, Хаме и Цепиште;

18. Општина Дебарца - селата: Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежани, Велмеј, Волино, Врбјани, Годивје, Горенци, Горно Средоречие, Грко Поле, Долно Средоречие, Злести, Издеглавје, Климештани, Лактиње, Лешани, Мешеишта, Мраморец, Ново Село, Оздолен, Оровник, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Требеништа, Турје и Црвена Вода;

19. Општина Делчево - градот Делчево и селата: Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово, Град, Драмче, Звегор, Илиово, Киселица, Косово Дабје, Нов Истевник, Очипала, Полето, Разловци, Селник, Стамер, Стар Истевник, Тработивиште, Турија и Чифлик;

20. Општина Демир Капија - градот Демир Капија и селата: Барово, Бесвица, Бистренци, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисурса, Кочарка, Копришница, Корешница, Прждево, Стрмашево, Челевец и Чифлик;

21. Општина Демир Хисар - градот Демир Хисар и селата: Бабино, Базерник, Бараково, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Велмевци, Вирово, Големо Илино, Граиште, Доленци, Единаковци, Жван, Железец, Журче, Загориче, Зашле, Кочиште, Кутретино, Лесково, Мало Илино, Мренога, Ново Село, Обедник, Прибиличи, Радово, Ракитница, Растојца, Света, Сладуево, Слечче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Суво Грло, Суводол, Утово и Церово;

22. Општина Дојран - селата: Дурутли, Ѓопчели, Куртамзали, Николик, Нов Дојран, Органцали, Севендекли, Сретеново, Стар Дојран, Фурка, Црничани, Чаушли и Цумабос;

23. Општина Долнени - селата: Бело Поле, Браилово, Вранче, Горно Село, Гостиражни, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупјачани, Жабјани, Житоше, Забрчани, Заполжани, Зрзе, Костинци, Кошино, Кулешево, Лажани, Локвени, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Новоселани, Пешталево, Рилово, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слечче, Сливје, Средорек, Стровија и Црнилиште;

24. Општина Другово - селата: Белица, Брждани, Видрани, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно Добреноец, Долна Душегубица, Долно Добреноец, Другово, Ехлоец, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јудово, Кладник, Кленоец, Козица, Лавчани, Малкоец, Мало Црско, Манастирско Доленци, Подвис, Попоец, Пополжани, Прострање, Свињиште, Србјани и Цер;

25. Општина Желино - селата: Горна Лешница, Групчин, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Озормиште, Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Требош, Церово и Чифлик;

26. Општина Зајас - селата: Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долно Строгомиште, Зајас, Колари, Колибари, Лешница, Мидинци, Речани-Зајаско и Тајмиште;

27. Општина Зелениково - селата: Вражале, Градовци, Гумалево, Дејковец, Добрино, Зелениково, Ново Село, Орешани, Пакошево, Палиград, Смесица, Страхојадица, Таор и Тисовица;

28. Општина Зрновци - селата: Видовиште, Зрновци и Мородвис;

29. Општина Илинден - селата: Ајватовци, Бујковци, Бунарцик, Бучинци, Деладровци, Илинден, Кадино, Марино, Миладиновци, Мралино, Мршевци и Текија;

30. Општина Јегуновце - селата: Беловиште, Вратница, Жилче, Јажинце, Јанчиште, Јегуновце, Копанце, Орашје, Подбреге, Прелџубиште, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сиричино, Старо Село, Туденце и Шемшево;

31. Општина Кавадарци - градот Кавадарци и селата: Бегниште, Бојанчиште, Бохула, Брушани, Бунарче, Ваташа, Вазарци, Галиште, Гарниково, Глишиќ, Горна Бошава, Грбовец, Дабниште, Добротино, Долна Бошава, Драгожел, Драдња, Дреново, Кесендре, Клиново, Конопиште, Кошани, Крњево, Куманичево, Мајден, Марена, Мрежичко, Праведник, Р'жаново, Радња, Раец, Ресава, Рожден, Сопот, Страгово, Фарис, Чемерско, Шешково и Шивец;

32. Општина Боговиње - селата: Боговиње, Горно Палчиште, Горно Седларце, Долно Палчиште, Јеловјане, Каменане, Жеровјане, Новаке, Ново Село, Пирок, Раковец, Селце Кеч, Синичане и Урвич;

33. Општина Карбинци - селата: Аргулица, Батање, Вртешка, Голем Габер, Горни Балван, Горно Трогерци, Долни Балван, Долно Трогерци, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Карбинци, Кепекчелија, Козјак, Крупиште, Курфалија, Кучилаг, Кучица, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Нов Караорман, Оцалија, Припечани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци и Црулево;

34. Општина Кичево - градот Кичево и селата: Кнежино, Лазаровци, Мамудовци, Осој, Раштани и Трапчин Дол;

35. Општина Конче - селата: Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Липовик, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовик, Долни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и Скоруша;

36. Општина Кочани - градот Кочани и селата: Безиково, Бели, Вранинци, Горни Подлог, Горно Градче, Главовица, Грдовци, Долни Подлог, Долно Градче, Јастребник, Костин Дол, Лешки, Мојанци, Небојани, Нивичани, Ново Село, Оризари, Пантелеј, Пашаџиково, Полаки, Пресека, Прибачево, Припор, Рајчани, Речани, Тркање и Црвена Нива;

37. Општина Кратово - градот Кратово и селата: Близанци, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Којково, Коњух, Крилатица, Куклица, Куново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Секулица, Страцин, Талашманце, Тагомир, Тополовик, Трновац, Туралево, Филиповци, Шлегово и Шопско Рударе;

38. Општина Крива Паланка - градот Крива Паланка и селата: Б'с, Баштево, Борово, Варовиште, Габар, Голема Црцорија, Градец, Длабочица, Добровница, Дренак, Дрење, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопица, Костур, Кошари, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Мала Црцорија, Мартиница, Метежево, Мождивњак, Нерав, Огут, Осиче, Подржи Коњ, Станци, Тлминци, Трново и Узем;

39. Општина Кривогаштани - селата: Бела Црква, Боротино, Воѓани, Врбјани, Годивје, Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувци, Подвис и Славеј;

40. Општина Крушево - градот Крушево и селата: Алданци, Арилево, Белушино, Бирино, Борино, Бучин, Врбоец, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци, Јакреново, Милошево, Норово, Острилци, Пресил, Пуста Река, Саждево, Свето Митрани и Селце;

41. Општина Куманово - градот Куманово и селата: Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Ваќ'в, Винце, Габреш, Горно Коњаре, Градиште, Д'лга, Доброшане, Довезенце, Долно Коњаре, Живиње, Зубовце, Јачинце, Карабичане, Клечевце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новоселане, Орашац, Пезово, Проевце, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези, Четирице и Шупљи Камен;

42. Општина Липково - селата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Опае, Оризари, Отља, Р'нковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража и Стрима;

43. Општина Лозово - селата: Ацибегово, Ациматово, Бекирлија, Дорфулија, Гуземелци, Каратманово, Кишино, Лозово, Милино, Сарамзалино и Коселари;

44. Општина Маврово и Ростуша - селата: Адиевци, Беличица, Бибај, Битуше, Богдево, Болетин, Велебрдо, Волковија, Видуше, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Леуново, Лазарополе, Маврови Анови, Маврово, Нивиште, Никифорово, Нистрово, Ничпур, Ново Село, Оркуше, Присојница, Росоки, Ростуша, Рибница, Селце, Сенце, Скудриње, Сретково, Сушица, Тануше, Требиште, Тресонче и Церово;

45. Општина Македонска Каменица - градот Македонска Каменица и селата: Дулица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Моштица, Саса, Тодоровци и Цера;

46. Општина Македонски Брод - градот Македонски Брод и селата: Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горни Манастирец, Горно Ботушје, Горно Крушје, Грешница, Девич, Долни Манастирец, Долно Ботушје, Долно Крушје, Драгов Дол, Дреново, Заград, Звечан, Здуње, Зркле, Ижиште, Инче, Калугерец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Локвица, Лупште, Могилец, Модриште, Ореовец, Рамне, Растеш, Русјаи, Самоков, Сланско, Слатина, Старо Село, Суводол, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требино, Требовље и Црешнево;

47. Општина Могила - селата: Алинци, Беранци, Будаково, Вашарејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Дедебалци, Добрушево, Долно Српци, Ивањевци, Лознани, Могила, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Подино, Путурус, Радобор, Свето Тодори, Трап, Трновци и Црничани;

48. Општина Неготино - градот Неготино и селата: Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калаево, Криволак, Курија, Липа, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Цидимирци и Шеоба;

49. Општина Новаци - селата: Арматуш, Балдовенци, Бач, Биљаник, Брник, Брод, Будимирци, Велесело, Врањевци, Гермијан, Гнеотино, Гнилеж, Горно Агларци, Градешница, Грумази, Груништа, Далбеговци, Добровени, Добромири, Долно Агларци, Долно Орехово, Живојно, Зовик 1, Зовик 2, Ивени, Маково, Мегленци, Новаци, Ново Село, Орле, Паралово, Петалино, Полог, Рапеш, Рибарци, Скочивир, Сливница, Совик, Старавина, Суво Дол и Тепавци;

50. Општина Ново Село - селата: Бадолен, Бајково, Барбарево, Борисово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокричево, Мокрино, Ново Коњарево, Ново Село, Самоилово, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица;

51. Општина Осломеј - селата: Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол Доленци, Ново Село, Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Црвивици и Шутово;

52. Општина Охрид - градот Охрид и селата: Вапила, Велгошти, Велестово, Горно Лакочереј, Долно Коњско, Долно Лакочереј, Елшани, Завој, Коњско, Косел, Куратица, Лагадин, Лескоец, Ливоишта, Љубаништа, Опеница, Орман, Пештани, Плаке, Подмоље, Рамне, Расино, Речица, Свињишта, Сирула, Скребатно, Трепејца и Шипокно;

53. Општина Петровец - селата: Бадар, Блаце, Брезница, Горно Коњари, Градманци, Дивље, Долно Коњари, Катланово, Кожле, Летевци, Огњанци, Петровец, Р'жаничино, Средно Коњари, Сушица и Којлија;

54. Општина Пехчево - градот Пехчево и селата: Негрево, Панчарево, Ровово, Умлена, Црник и Чифлик;

55. Општина Пласница - селата: Дворци, Лисичани, Пласница и Преглово.

56. Општина Прилеп - градот Прилеп и селата: Алинци, Беловодица, Беровци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Волково, Врпско, Галичани, Голем Радобил, Големо Коњари, Гуѓаково, Дабница, Дрен, Дуње, Ерековци, Живоно, Загорани, Кадино Село, Кален, Канатларци, Клепач, Кокре, Крушевица, Крстец, Леништа, Лопатица, Мажучиште, Мал Ра-

добил, Мало Коњари, Мало Рувци, Манастир, Марул, Никодин, Ново Лагово, Ореовец, Пештани, Плетвар, Подмол, Полчиште, Прилепец, Присад, Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тројаци, Тополчани, Тројкрсти, Царевиќ, Чаниште, Чепигово, Чумово, Шелеверци и Штавица;

57. Општина Пробиштип - градот Пробиштип и селата: Бунеш, Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Горно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Долни Стубол, Долно Барбарево, Древено, Дренок, Зарепинци, Зеленград, Злетово, Јамиште, Калниште, Куково, Кундино, Лезово, Лесново, Марчино, Неокази, Пестришино, Петришино, Пишица, Пешанци, Пуздерци, Ратавица, Стрисовци, Стрмош, Трипатанци, Трооло, Турско Рудари и Шталковица;

58. Општина Радовиш - градот Радовиш и селата: Али Коч, Али Лобаси, Бучим, Воиславци, Дамјан, Држани, Дурутлија, Злеово, Ињево, Јаргулица, Калаузлија, Калугерица, Каралобоси, Карацалар, Козбунар, Коцалија, Ново Село, Ораовица, Папавница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, Раклиш, Саригол, Смиланци, Сулдурци, Супурге, Тополница, Коселија, Худаверлија, Чешме Маале, Шаинташ, Шипковица и Штурово;

59. Општина Ранковце - селата: Баратлија, Ветуница, Вржогрнци, Герман, Гиновци, Гулинци, Криви Камен, Љубинци, Милутинце, Одрено, Опила, Отошница, Пклиште, Петралица, Псача, Радibuш, Ранковце и Станча;

60. Општина Ресен - градот Ресен и селата: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери, Горна Бела Црква, Горно Дупени, Горно Крушје, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Долно Перово, Дрмени, Евла, Езерани, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци;

61. Општина Росоман - селата: Дебриште, Камен Дол, Крушевица, Манастирец, Мрзен Ораовец, Паликура, Рибарци, Росоман, Сирково и Трстеник;

62. Општина Свети Николе - градот Свети Николе и селата: Алакинце, Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Гуѓанце, Горно Црнилиште, Горобинци, Делисинци, Долно Гуѓанце, Долно Црнилиште, Ерцелија, Кадрифаково, Кнежје, Крушица, Макреш, Малино, Мездра, Мечкуевци, Мустафино, Немањина, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преод, Ранчинци, Сопот, Стануловци, Стањевци, Строиманци и Трстеник;

63. Општина Сопиште - селата: Барово, Говрлево, Горно Соње, Добри Дол, Долно Соње, Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка Река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште и Чифлик;

64. Општина Старо Нагоричане - селата: Алгуња, Аљинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренок, Жегљане, Желувино, Канарево, Карловце, Коинце, Кокино, М'тленце, Макреш, Малотино, Младо Нагоричане, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузајка, Рамно, Ругинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Цветишница, Цвиланце и Челопек;

65. Општина Струга - градот Струга и селата: Безово, Бицево, Богојци, Бороец, Брчево, Буринец, Велешта, Вишни, Враниште, Глобочица, Горна Белица, Горно Татеша, Долна Белица, Делогожди, Добовјани, Долно Татеша, Драслајца, Дренок, Заграчани, Збажди, Јабланица, Калишта, Корошишта, Лабуништа, Лакаица, Ливада, Ложани, Локов, Луково, Мали Влај, Мислешцево, Мислодежда, Модрич, Мороништа, Нерези, Ново Село, Окиси, Радожда, Радолишта, Франгово, Шум, Пискупштина, Подгорци, Поум, Присовјани, Р'жаново, Селци, Ташмаруништа, Тоска и Цепин;

66. Општина Струмица - градот Струмица и селата: Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Дабиле, Добрејци, Дорломбос, Зле-

шево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, Орманли, Попчево, Просениково, Раборци, Рич, Сачево, Свидовица, Три Води и Чепели;

67. Општина Студеничани - селата: Алдинци, Батинци, Вртекица, Горно Количани, Долно Количани, Драчевица, Елово, Калдирец, Малчиште, Маркова Сушица, Морани, Осинчани, Пагаруша, Рамни Габер, Студеничани, Умово, Цветово, Црвена Вода и Црн Врв;

68. Општина Теарце - селата: Брезно, Варвара, Глоги, Доброште, Јелошник, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, Првце, Пршовце, Слатино и Теарце;

69. Општина Тетово - градот Тетово и селата: Бозовце, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Голема Речица, Гермо, Једоарце, Лавце, Лисец, Мала Речица, Отуње, Порој, Саракино, Селце, Сетоле, Фалиш, Цепчиште и Шипковица;

70. Општина Центар Жупа - селата: Бајрамовци, Баланди, Брештани, Власики, Голем Папрадник, Горно Мелничани, Горенци, Долгаш, Долно Мелничани, Евла, Елевци, Житинени, Кочишта, Коцацки, Мал Папрадник, Новак, Осолница, Оцовци, Пареша, Праленик, Центар Жупа и Црно Боци;

71. Општина Чашка - селата: Бањица, Бистрица, Богомила, Бусилци, Владилевци, Витанци, Војница, Габровник, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Капиново, Крајници, Крива Круша, Крнино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Мокрени, Нежилово, Ново Село, Оморани, Ораов Дол, Ореше, Отиштино, Папрадиште, Плевење, Поменово, Попадија, Раковец, Смилевци, Согле, Стари Град, Степанци, Теово, Црешнево и Чашка;

72. Општина Чешиново - селата: Бања, Бурилчево, Врбица, Жиганце, Кучичино, Лепопелци, Ново Селани, Облешево, Соколарц, Спанчево, Теранци, Уларци, Чешиново и Чифлик;

73. Општина Чучер-Сандево - селата: Бањане, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, Глуво, Горњане, Кучевиште, Мирковци, Побожје, Танушевци и Чучер - Сандево;

74. Општина Штип - градот Штип и селата: Балталија, Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, Долани, Драгоєво, Едеклерци, Јамуларци, Калапетровци, Кошево, Криви Дол, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Никома, Ново Село, Пенуш, Пиперово, Почивало, Пухче, Сарчево, Селце, Скандалци, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судик, Сушево, Танатарци, Тестемелци, Топлик, Три Чешми, Хаџи-Рецепли, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црешка, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија и Шопур;

#### општини во градот Скопје:

75. Општина Аеродром - селото Долно Лисиче;

76. Општина Бутел - селата: Визбегово, Љубанци, Љуботен и Радишани;

77. Општина Гази Баба - селата: Брњарци, Булачани, Гоце Делчев, Идризово, Инџиково, Јурумлери, Раштак, Сингелик, Смилковци, Стајковци, Страчинци, Црешево и Трубареве;

78. Општина Горче Петров - селата: Волково, Грачани, Кучково, Никиштане, Ново Село и Орман;

79. Општина Карпош - селата: Бардовци и Горно Нерези;

80. Општина Кисела Вода - селата: Драчево и Усје;

81. Општина Сарај - селата: Арнакија, Бојане, Буковиќ, Глумово, Горно Свиларе, Грчец, Дворце, Долно Свиларе, Кондово, Копаница, Крушопек, Ласкарци, Љубин, Матка, Паничари, Радуша, Раовиќ, Рашче, Рудник Радуша, Семениште, Чајлане и Шишево;

82. Општина Центар;

83. Општина Чаир и

84. Општина Шуто Оризари - селото Горно Оризари.

## IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕСНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 13

Во Република Македонија месната самоуправа територијално може да се организира во облици на месна самоуправа за подрачје во општина, определено со закон, на начин и постапка утврдени со статутот на општината.

### Член 14

Општината установува и води евиденција за облиците на месната самоуправа што се основани на нејзиното подрачје, согласно со закон и статут.

Општината е должна да достави извод од евиденцијата на облиците на месната самоуправа, по нивното основање, до министерството надлежно за локалната самоуправа.

Министерот надлежен за локалната самоуправа го пропишува образецот и начинот на водење на евиденцијата од ставот 2 на овој член.

## V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 15

Постојните општини продолжуваат со работа до денот на конституирањето на советите на општините од членот 10 на овој закон.

### Член 16

Општините од членот 10 став 1 под б) точки 39, 45, 47 и 62 на овој закон ќе функционираат до локалните избори 2008 година, од кога ќе станат составен дел на општината од членот 10 став 1 под а) точка 14 на овој закон.

Конституирањето на органите и организирањето на новоформираната општина од членот 10 став 1 под а) точка 14 на овој закон ќе се спроведе согласно со одредбите од оваа глава.

### Член 17

Изборите за органите на општините што ќе бидат расписани по влегувањето во сила на овој закон ќе се однесуваат на општините од членот 10 на овој закон.

Владата на Република Македонија за спроведување на изборите од ставот 1 на овој член, најдоцна 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, врз основа на официјалните податоци за бројот на населението по општините од членот 10 на овој закон во Република Македонија, ќе го утврди и објави бројот на членовите на советите на општините од членот 10 на овој закон.

### Член 18

Конститутивната седница на советот на општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, ќе ја свика претседателот на советот од претходниот состав на постојната општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на општината од членот 10 на овој закон.

### Член 19

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, ги презема опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и средствата на општинските фондови, јавните претпријатија и јавните установи и другите права и обврски на постојните општини.

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, ги презема вработените кои засновале работен однос во постојните општини до денот на влегување во сила на овој закон.

### Член 20

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, ги презема обврските на постојните општини до висина на средствата обезбедени во буџетите на општините за тековната година и другите приходи во согласност со закон.

### Член 21

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, ќе ги донесе статутот на општината и актите за организација и систематизација на општинската администрација најдоцна во рок од 60 дена од денот на конституирањето на советот на општината.

Прописите на постојните општини, чии подрачја го сочинуваат подрачјето на една од општините од членот 10 на овој закон, продолжуваат да се применуваат за подрачјата за кои се донесени, до донесувањето на прописите на општината од членот 10 на овој закон.

#### Член 22

Постојните општини, чии подрачја го сочинуваат подрачјето на една од општините од членот 10 на овој закон, ќе ги заклучат службените книги заклучно со денот на конституирањето на советот на општината од членот 10 на овој закон.

Печатите, штембилите и деловодниците на постојните општини чии подрачја го сочинуваат подрачјето на една од општините од членот 10 на овој закон, ги презема општината од членот 10 на овој закон и со нив постапува во согласност со закон.

Незавршените предмети на органите на постојните општини чии подрачја го сочинуваат подрачјето на една од општините од членот 10 на овој закон, ги презема општината од членот 10 на овој закон.

#### Член 23

Приходите и расходите на буџетите на постојните општини чии подрачја го сочинуваат подрачјето на една од општините од членот 10 на овој закон, стануваат составен дел на буџетот на општината од членот 10 на овој закон.

#### Член 24

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, е должна да ги изготви и усвои годишните сметки за тие општини.

#### Член 25

Општината од членот 10 на овој закон, ги презема оснивачките права на јавните претпријатија од комунална дејност и други јавни установи, основани од општините чии подрачја го сочинуваат подрачјето на општината од членот 10 на овој закон.

#### Член 26

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, обезбедува функционирање на постојната општинска администрација од тие подрачја, како составен дел на нејзината општинска администрација.

Општината од членот 10 на овој закон, чие подрачје го сочинуваат подрачјата на две или повеќе постојни општини, ќе донесе акт со кој ќе ги утврди работите што ќе ги врши општинската администрација за тоа подрачје.

Актот од ставот 2 на овој член ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на конституирањето на советот на општината од членот 10 на овој закон.

#### Член 27

Општината од членот 10 на овој закон, заради обезбедување на извршување на надлежностите може да склучи договор за функционална соработка со соседната општина или договор за формирање заедничка јавна служба.

Ако општината од членот 10 на овој закон не обезбеди извршување на надлежностите или не го склучи договорот од ставот 1 на овој член, Републиката ќе го обезбеди извршувањето на надлежностите во име и за сметка на општината.

#### Член 28

Општината од членот 10 на овој закон, во статутот на општината ќе утврди кои од надлежностите на градоначалникот можат да се делегираат на претседателот на советот на месната самоуправа и ќе го уреди начинот на обезбедување средства за вршење на тие работи.

#### Член 29

Образецот и начинот на водење на евиденцијата од членот 14 став 3 на овој закон, ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

#### Член 30

Органот надлежен за работите за премерот и катастарот на недвижности, во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги утврди границите на катастарските општини на населените места и границите на општините од членот 10 на овој закон, со опис и скици на тие граници.

#### Член 31

Градот Скопје и општините од членот 10 на овој закон, со седиште во град, се должни да ги усогласат генералните урбанистички планови со одредбите на овој закон, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 32

Со денот на отпочнување на примената на овој закон престанува да важи Законот за територијалната поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 49/96) и Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на Република Македонија" број 59/96).

#### Член 33

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од наредните локални избори.

## L I G J I PËR ORGANIZIMIN TERRITORIAL TË VETADMINISTRIMIT LOKAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

### I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

#### Neni 1

Me këtë ligj: rregullohet organizimi territorial i vetadministrimit lokal në Republikën e Maqedonisë; themelohen komunat si njësi të vetadministrimit lokal; përcaktohen rajonet e komunave dhe të Qytetit të Shkupit si njësi e veçantë e vetadministrimit lokal; përcaktohen emrat, selitë dhe kufijtë e komunave; përcaktohen lloji dhe emrat e vendbanimeve; rregullohet bashkëngjitja, ndarja dhe ndryshimi i kufijve të komunave dhe të Qytetit të Shkupit, si dhe çështje të tjera të organizimit territorial të vetadministrimit lokal.

#### Neni 2

Themelimi i komunës së re (bashkëngjitja, ndarja dhe ndryshimi i kufijve) dhe ndryshimi i emrit dhe i selisë së komunës, mund të bëhet me ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji, pas konsultimit paraprak me qytetarët e rajonit të komunave të cilët i dedikohet bashkëngjitja, ndarja ose ndryshimi, në mënyrën e rregulluar me ligj.

#### Neni 3

Rajoni i komunës përfshin një ose më tepër vendbanime me komuna kadastrale të përcaktuara në pajtim me ligjin.

Rajonin e Qytetit të Shkupit, si njësi e veçantë e vetadministrimit lokal, e përbëjnë rajonet e komunave të qytetit të Shkupit.

#### Neni 4

Kufij të komunës janë kufijtë e komunave kadastrale të vendbanimeve në përbërjen e saj, në pjesën që kufizohen me komunat fqinje, ose përputhen me kufirin shtetëror të Republikës së Maqedonisë.

Kufiri i Qytetit të Shkupit, si njësi e veçantë e vetadministrimit lokal, janë kufijtë e komunave në qytetin e Shkupit, në pjesën që kufizohen me komunat fqinje ose përputhen me kufirin shtetëror të Republikës së Maqedonisë.

#### Neni 5

Secila komunë ka emër dhe seli të komunës.

Selia e komunës është në njërin nga vendbanimet që janë në përbërje të saj.

Selia e komunave në qytetin e Shkupit është në qytetin e Shkupit.

#### Neni 6

Vendbanime janë qytetet dhe fshatrat.

Qytet, sipas këtij ligji, është vendbanimi që ka më shumë se 3 000 banorë; ka strukturë të zhvilluar të veprimtarive, ndërsa mbi 51% të të punësuarve janë jashtë veprimtarive primare; ka fizionomi të ndërtuar urbane me zona banimi, ekonomike, rekreacioni dhe gjelbrim publik, shesh, sistem të ndërtuar të rrugëve dhe shërbimeve komunale dhe paraqet qendër funksionale të vendbanimeve që e rrethojnë.

Fshat, sipas këtij ligji, është vendbanimi me rëndësi njëfunksionale në të cilin dominon një veprimtari, ndërsa rajoni është me fizionomi dhe funksion agrar.

Vendbanimet përcaktohen me këtë ligj.

#### Neni 7

Kufiri i qytetit, si vendbanim, përcaktohet me planin e përgjithshëm urbanistik.

Kufiri i fshatit, si vendbanim, përcaktohet me planin e përgjithshëm për vendbanimin.

#### Neni 8

Secili vendbanim ka emër.

Në rajonin e një komune, dy ose më tepër vendbanime, sipas rregullës, nuk mund të kenë emër të njëjtë.

#### Neni 9

Vendbanimi dhe komuna e tij kadastrale mund të jenë në përbërje të vetëm një komune.

## II. KOMUNAT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

#### Neni 10

Në Republikën e Maqedonisë themelohen dhe përcaktohen emrat dhe selitë e këtyre komunave:

#### a) Komunat me seli në qytet

1. Komuna e Berovës  
me seli në qytetin Berovë;
2. Komuna e Manastirit  
me seli në qytetin Manastir;
3. Komuna e Bogdancit  
me seli në qytetin Bogdancë;
4. Komuna e Vallandovës  
me seli në qytetin Vallandovë;
5. Komuna e Velesit  
me seli në qytetin Veles;
6. Komuna e Vinicës  
me seli në qytetin Vinicë;
7. Komuna e Gjevgjelišë  
me seli në qytetin Gjevgjeli;
8. Komuna e Gostivarit  
me seli në qytetin Gostivar;
9. Komuna e Dibrës  
me seli në qytetin Dibrë;
10. Komuna e Dellçevës  
me seli në qytetin Dellçevë;
11. Komuna e Demir Kapisë  
me seli në qytetin Demir Kapi;
12. Komuna e Demir Hisarit  
me seli në qytetin Demir Hisar;
13. Komuna e Kavadarit  
me seli në qytetin Kavadar;
14. Komuna e Kërçovës  
me seli në qytetin Kërçovë;
15. Komuna e Koçanit  
me seli në qytetin Koçan;
16. Komuna e Kratovës  
me seli në qytetin Kratovë;

17. Komuna e Kriva Pallankës  
me seli në qytetin Kriva Pallankë;
18. Komuna e Krushevës  
me seli në qytetin Krushevë;
19. Komuna e Kumanovës  
me seli në qytetin Kumanovë;
20. Komuna e Makedonska Kamenicës  
me seli në qytetin Makedonska Kamenicë;
21. Komuna e Makedonski Brodit  
me seli në qytetin Makedonski Brod;
22. Komuna e Negotinës  
me seli në qytetin Negotinë;
23. Komuna e Ohrit  
me seli në qytetin Ohër;
24. Komuna e Pehçevës  
me seli në qytetin Pehçevë;
25. Komuna e Prilepit  
me seli në qytetin Prilep;
26. Komuna e Probishtipit  
me seli në qytetin Probishtip;
27. Komuna e Radovishit  
me seli në qytetin Radovish;
28. Komuna e Resnjës  
me seli në qytetin Resnjë;
29. Komuna e Sveti Nikollës  
me seli në qytetin Sveti Nikollë;
30. Komuna e Strugës  
me seli në qytetin Strugë;
31. Komuna e Strumicës  
me seli në qytetin Strumicë;
32. Komuna e Tetovës  
me seli në qytetin Tetovë; dhe
33. Komuna e Shtipit  
me seli në qytetin Shtip;

#### b) Komunat me seli në fshat:

34. Komuna e Haračinës  
me seli në fshatin Haračinë;
35. Komuna e Bosillovës  
me seli në fshatin Bosillovë;
36. Komuna e Bërvenicës  
me seli në fshatin Bërvenicë;
37. Komuna e Vasilevës  
me seli në fshatin Vasilevë;
38. Komuna e Vevçanit  
me seli në fshatin Vevçan;
39. Komuna e Vraneshiticës  
me seli në fshatin Vraneshiticë;
40. Komuna e Vrapçishtit  
me seli në fshatin Vrapçisht;
41. Komuna e Gradskos  
me seli në fshatin Gradsko;
42. Komuna e Debarcës  
me seli në fshatin Bellçishtë;
43. Komuna e Dojranit  
me seli në fshatin Dojran i Vjetër;
44. Komuna e Dollnenit  
me seli në fshatin Dollnen;
45. Komuna e Drugovës  
me seli në fshatin Drugovë;
46. Komuna e Zhelinës  
me seli në fshatin Zhelinë;
47. Komuna e Zajazit  
me seli në fshatin Zajaz;
48. Komuna e Zelenikovës  
me seli në fshatin Zelenikovë;
49. Komuna e Zërnovcit  
me seli në fshatin Zërnovc;
50. Komuna e Ilindenit  
me seli në fshatin Ilinden;
51. Komuna e Jegunovcit  
me seli në fshatin Jegunovcë;
52. Komuna e Bogovinës  
me seli në fshatin Bogovinë;
53. Komuna e Karbincit  
me seli në fshatin Karbinc;

54. Komuna e Konçes  
me seli në fshatin Konçes;
55. Komuna e Krivogashtanit  
me seli në fshatin Krivogashtan;
56. Komuna e Likovës  
me seli në fshatin Likovë;
57. Komuna e Llozovës  
me seli në fshatin Llozovë;
58. Komuna e Mavrovës dhe Rostushës  
me seli në fshatin Rostushë;
59. Komuna e Mogillës  
me seli në fshatin Mogillë;
60. Komuna e Novacit  
me seli në fshatin Novac;
61. Komuna e Novo Sellës  
me seli në fshatin Novo Sellë;
62. Komuna e Osllocës  
me seli në fshatin Osllome;
63. Komuna e Petrovecit  
me seli në fshatin Petrovec;
64. Komuna e Pllasnicës  
me seli në fshatin Pllasnicë;
65. Komuna e Rankovcit  
me seli në fshatin Rankovc;
66. Komuna e Rosomanit  
me seli në fshatin Rosoman;
67. Komuna e Sopishtës  
me seli në fshatin Sopishtë;
68. Komuna e Nagoriçanit të Vjetër  
me seli në fshatin Nagoriçan i Vjetër;
69. Komuna e Studeniçanit  
me seli në fshatin Studeniçan;
70. Komuna e Tearcës  
me seli në fshatin Tearcë;
71. Komuna e Qendrës Zhupë  
me seli në fshatin Qendër Zhupë;
72. Komuna e Çashkës  
me seli në fshatin Çashkë;
73. Komuna e Çeshinovës  
me seli në fshatin Çeshinovë; dhe
74. Komuna e Çuçer-Sandevës  
me seli në fshatin Çuçer-Sandevë;

#### v) Komunat në Qytetin e Shkupit

75. Komuna Aerodrom  
me seli në Qytetin e Shkupit;
76. Komuna Butel  
me seli në Qytetin e Shkupit;
77. Komuna Gazi Babë  
me seli në Qytetin e Shkupit;
78. Komuna Gjørçe Petrov  
me seli në Qytetin e Shkupit;
79. Komuna Karposh  
me seli në Qytetin e Shkupit;
80. Komuna Kisella Vodë  
me seli në Qytetin e Shkupit;
81. Komuna Saraj  
me seli në Qytetin e Shkupit;
82. Komuna Qendër  
me seli në qytetin e Shkupit;
83. Komuna Çair  
me seli në qytetin e Shkupit; dhe
84. Komuna Shuto Orizare.  
me seli në qytetin e Shkupit

### III. RAJONI I KOMUNAVE DHE VENDBANIMET NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

#### Neni 11

Rajonin e komunave nga neni 10 nën a) dhe nën b) të këtij ligji, e përbëjnë komunat kadastrale të vendbanimeve në përbërje të tyre.

Rajonin e komunave nga neni 10 nën c) të këtij ligji, e përbëjnë komunat kadastrale të vendbanimeve në përbërjen e tyre dhe pjesa e qytetit të Shkupit si vendbanim, në kufijtë e përcaktuar me Ligjin për qytetin e Shkupit.

#### Neni 12

Në komunat nga neni 10 i këtij ligji përcaktohen këto vendbanime:

1. Komuna e Haraçinës – fshatrat: Haraçinë, Grushinë, Majancë dhe Orllancë.
2. Komuna e Berovës – qyteti Berovë dhe fshatrat: Budinarc, Vlladimirovë, Dvorishtë, Maçevë, Mitrashinc, Ratevë, Rusinovë dhe Smojmirovë.
3. Komuna e Manastirit – qyteti Manastir dhe fshatrat: Bareshan, Bistricë, Bratin Doll, Brusnik, Bukovë, Vellushinë, Gaballavc, Gopesh, Egri i Epërm, Orizare e Epërme, Graeshnicë, Dihovë, Dolenc, Egri i Poshtëm, Orizare e Poshtme, Dragarinë, Dragozhan, Dragosh, Drevenik, Gjavatë, Zhaben, Zllokuqan, Kazhan, Kaninë, Karaman, Kishavë, Kravar, Kërklinë, Kremenicë, Kërstoar, Kukureçan, Llavc, Llazhec, Lerë, Lisollaj, Llogovardë, Llopaticë, Magarevë, Mallovishtë, Metimir, Mexhitli, Nizhepolë, Zmirnova e Re, Oblakovë, Olleven, Optičar, Orehovë, Ostrec, Poeshevë, Porodin, Rammë, Rashtan, Rotinë, Svinishtë, Sekiran, Snegovë, Egri i Mesëm, Sërpc, Zmirnovë e Vjetër, Strezhevë, Tërë, Tërnovë, Capar, Černobuk dhe Černovec;
4. Komuna e Bogdancit – qyteti Bogdanc dhe fshatrat: Gjavatë, Selemli dhe Stajkovë,
5. Komuna e Bosilevës – fshatrat: Borievë, Bosilevë, Geçerli, Dërvosh, Ednokuqevë, Illovicë, Monospitovë, Petralinc, Radovë, Robovë, Saraj, Sekirnik, Balldovc i Vjetër, Turnovë, Hamzali dhe Shtukë;
6. Komuna e Bërvenicës – fshatrat: Bllacë, Bërvenicë, Vollkovi, Gurguricë, Sedllarc i Poshtëm, Miletinë, Radiovc, Stençë, Tenovë dhe Çellopek;
7. Komuna e Vallandovës – qyteti Vallandovë dhe fshatrat: Ajanli, Arazli, Bajrambos, Balinc, Barakli, Bashali, Bashibos, Brajkovc, Bulluntuli, Vejseli, Gradec, Gërçishtë, Dedeli, Gjuleli, Josifovë, Kazandoll, Koçuli, Marvinc, Piravë, Pllavush, Përsten, Rabrovë, Sobri, Tatarli, Terzeli, Udovë, Çallakli dhe Çestevë;
8. Komuna e Vasilevës – fshatrat: Angelc, Varvaricë, Vasilevë, Visoka Mëhalla e Lartë, Vlladiev, Gradoshorc, Dobroshinc, Dukatinë, Edrenikovë, Kushkuli, Niviçinë, Mëhalla e Re, Piperevë, Radiçevë, Sedllarc, Sushevë, Trebiçinë dhe Çanakli;
9. Komuna e Vevçanit - fshati Vevçan;
10. Komuna e Velesit – qyteti Veles dhe fshatrat: Bashino Sellë, Belleshtevicë, Buzallkovë, Veterskë, Kallasllar i Epërm, Orizare e Epërme, Kallasllar i Poshtëm, Orizare e Poshtme, Ivankovc, Karabunjisht, Krushje, Kumarinë, Llugunc, Mamutçevë, Novaçan, Novo Sellë, Oraovec, Otovicë, Rashtan, Rëllevc, Rudnik, Sëllp, Sllivnik, Sojakllar, Sopot, Čërkvinë, Çalloshevë dhe Xhidimirc;
11. Komuna e Vinicës – qyteti Vinicë dhe fshatrat: Bllatec, Kërshlla e Vinicës, Gradec, Gërlan, Dragobrashtë, Istibanjë, Jakimovë, Kalimanc, Kruševë, Llak, Lesk, Lipeç, Peklan, Tërsinë dhe Čërn Kamen;
12. Komuna e Vraneshticës – fshatrat: Atishtë, Bigor Dollenc, Vraneshticë, Dupjan, Karbunicë, Koziçinë, Krushicë, Miokaz, Orllancë, Patec, Rabetinë, Reçani i Çellopekut, Svetoraç, Staroec dhe Çellopec;
13. Komuna e Vrapçishtit – fshatrat: Vranovc, Vrapçisht, Gallatë, Gradec, Gorjan, Dobri Doll, Gjurgjevištë, Zubovc, Kalishtë, Llomnicë, Negotinë e Pollogut, Novo Sellë, Pozharan, Senokos dhe Toplicë;
14. Komuna e Gjevgjelišë – qyteti Gjevgjeli dhe fshatrat: Bogorodicë, Gabrovë, Davidovë, Kovanc, Korskë, Moin, Miletkovë, Miravc, Mërzenc, Negorc, Novo Konjskë, Petrovë, Përdejc, Sermenin, Smokvicë dhe Humë;
15. Komuna e Gostivarit – qyteti Gostivar dhe fshatrat: Balind Doll, Bellovishtë, Brodec, Vërtok, Banjicë e Epërme, Jellocvë e Epërme, Gjonovicë e Epërme, Debresh, Banjicë e Poshtme, Jellocvë e Poshtme, Gjonovicë e Poshtme, Zhelezna Rekë, Zdunjë, Koritë, Kunovë, Llakavicë, Leshnicë, Turçan i Vogël, Mirditë, Mitroj Kërsti, Padalishtë, Peçkovë, Simnicë, Sërmnovë, Sushicë, Strajan, Raven, Reçan, Tërnovë, Tumçevishtë, Qafë, Forinë, Çajlë dhe Çëgran;

16. Komuna e Gradskos – fshatrat: Viničan, Vodovrat, Çiçevë e Epërme, Gradsko, Gërncishtë, Dvorishtë, Çiçevë e Poshtme, Zgropolcë, Koçillar, Kuridere, Nogaevc, Podles, Svaqan, Skaqinc, Ubogë dhe Ullanc;

17. Komuna e Dibrës – qyteti Dibrë dhe fshatrat: Banishtë, Bomovë, Gari, Kosovrast i Epërm, Kosovrast i Poshtëm, Konjarë, Krivcë, Mogorçë, Osoj, Otishan, Rajçicë, Sellokuq, Spas, Tatar Elevc, Tërmaniq, Hame dhe Xhepishhtë;

18. Komuna e Debërcës – fshatrat: Arbinovë, Bellçishtë, Botun, Brezhan, Vellmej, Volinë, Vërbjan, Godivjë, Gorencë, Sredorek i Epërm, Gërko Polë, Sredorek i Poshtëm, Zllst, Izdeglavje, Klimeshtan, Llaktinjë, Leshan, Mesheishtë, Mramorec, Novo Sellë, Ozdollen, Orovnik, Pesočan, Sllatinë, Çifliku i Sllatinës, Slivovë, Soshan, Trebenishtë, Turje dhe Cërvena Vodë;

19. Komuna e Dellçevës – qyteti i Dellçevës dhe fshatrat: Bigllë, Vetren, Virçë, Vratisslavc, Gabrovë, Grad, Dramçë, Zvegor, Iliovë, Kiselicë, Kosovo Dabje, Istevnik i Ri, Oçipallë, Poletë, Razllorc, Sellnik, Stamer, Istvenik i Vjetër, Trabotivishtë, Turi dhe Çiflik;

20. Komuna e Demir Kapisë – qyteti Demir Kapi dhe fshatrat: Barovë, Besvicë, Bistrenc, Draçevicë, Dren, Iberli, Klisurë, Kosharkë, Koprishnicë, Koreshnicë, Përzhevë, Stërmashevë, Çelevec dhe Çiflik;

21. Komuna e Demir Hisarit – qyteti Demir Hisar dhe fshatrat: Babinë, Bazernik, Barakovë, Bellçë, Boishtë, Brezovë, Vardinë, Vellmevc, Virovë, Ilinë e Madhe, Graishtë, Dolenc, Edinakovc, Zhvan, Zhelezhec, Zhurçë, Zagoriç, Zashllë, Koçishtë, Kutretinë, Leskovë, Ilinë e Vogël, Mrenogë, Novo Sellë, Obednik, Pribillc, Radovë, Rakitnicë, Rastojcë, Svetë, Slladuevë, Slepçë, Slloeshticë, Smilevë, Sopotnicë, Strugovë, Suvo Gërll, Suvodoll, Utovë dhe Cerovë;

22. Komuna e Dojranit – fshatrat: Durutli, Gjopçeli, Kurtamzali, Nikoliq, Dojran i Ri, Organxhali, Sevendeqli, Sretenovë, Dojran i Vjetër, Furkë, Cërničan, Çaushtli dhe Xhumabos;

23. Komuna e Dollnenit – fshatrat: Bello Polë, Braillovë, Vrançë, Gorno Sellë, Gostirazhn, Dabjan, Debreshtë, Desovë, Dollgaec, Dollnen, Drenovc, Dupjačan, Zhabjan, Zhitoshë, Zabërçan, Zapollzhan, Zërzë, Kostinc, Koshinë, Kutleshevë, Llazhan, Llokven, Mallo Mramoran, Margar, Nebregovë, Novosellan, Peshtalevë, Rilovë, Ropotovë, Sarandinovë, Sekircë, Senokos, Slepçë, Slivjë, Sredorek, Strovi dhe Cërnilishtë;

24. Komuna e Drugovës – fshatrat: Belicë, Bërzhdan, Vidran, Cërskë e Madhe, Dushegubicë e Epërme, Dobrenoec i Epërm, Dushegubicë e Poshtme, Dobrenoec i Poshtëm, Drugovë, Ehloec, Ivançishtë, Izvor, Javorec, Judovë, Klladnik, Kllenoec, Kozicë, Llavčan, Mallkoeç, Cërskë e Vogël, Dolenc i Manastirit, Podvis, Popoec, Popollzhan, Prostranj, Svinjishhtë, Sërbjan dhe Cer;

25. Komuna e Zhelinës – fshatrat: Leshnicë e Epërme, Grupçin, Dobarc, Leshnicë e Poshtme, Zhelinë, Kopaçin Doll, Llarçë, Llukovicë, Merovë, Novo Sellë, Ozormishtë, Pallaticë, Roglë, Sallarevë, Strimmicë, Trebosh, Cerovë dhe Çiflik;

26. Komuna e Zajazit – fshatrat: Baçishtë, Bukoçjan, Strogomishtë e Epërme, Greshnicë, Dllapkin Doll, Strogomishtë e Poshtme, Zajaz, Kollarë, Kolibarë, Leshnicë, Midincë, Reçan i Zajazit dhe Tajmishhtë;

27. Komuna e Zelenikovës – fshatrat: Vrazhallë, Gradovc, Gumalevë, Dejkovec, Dobrinë, Zelenikovë, Novo Sellë, Oreshan, Pakoshevë, Paligrad, Smesnicë, Strahojadicë, Taor dhe Tisovicë;

28. Komuna e Zërnovcit – fshatrat: Vidovishtë, Zërnovc dhe Morodvis;

29. Komuna e Ilindenit – fshatrat: Ajvatovc, Bujkovc, Bunarxhik, Buçinc, Deladrovç, Ilinden, Kadinë, Marinë, Milladinovc, Mralinë, Mërshvec dhe Tekija;

30. Komuna e Jegunovcit – fshatrat: Bellovishhtë, Vratnicë, Zhillçë, Jazhincë, Jançishtë, Jegunovc, Kopancë, Orashje, Podbreg, Prelubishtë, Raotincë, Ratajë, Rogaçevë, Siritinë, Staro Sellë, Tudencë dhe Shemshovë;

31. Komuna e Kavadarit – qyteti Kavadar dhe fshatrat: Begnishtë, Bojançishtë, Bohullë, Brushan, Bunarç, Vatashë, Vozarc, Galishtë, Garnikovë, Glishiq, Boshavë e Epërme, Gërbovec, Dabnishtë, Dobrotinë, Boshavë e Poshtme, Dragozhel, Dradnjë, Drenovë, Kesendre, Klinovë, Konopishtë, Koshan, Kërnejvë, Kumanicëvë, Majden, Marenë, Mrezhiçkë, Pravednik, Rëzhanovë, Radnjë, Raec, Resavë, Rozhden, Sopot, Stragovë, Farish, Çemerskë, Sheshkovë dhe Shivec;

32. Komuna e Bogovinës – fshatrat: Bogovinë, Pallçishtë e Epërme, Sedllarc i Epërm, Pallçishtë e Poshtme, Jellovjan, Kamjan, Zherovjan, Novaq, Novo Sellë, Pirok, Rakovec, Sellca e Keqe, Siničan dhe Urviçë;

33. Komuna e Karbincës – fshatrat: Argulicë, Batanjë, Vërteshkë, Gaber i Madh, Ballvan i Epërm, Trogerc, Ballvan i Poshtëm, Trogerc i Poshtëm, Ebepli, Junuzli, Kallauzli, Karbincë, Kepekçeli, Kozjak, Krupishtë, Kurfali, Kuçilac, Kuçicë, Gaber i Vogël, Miçak, Muratli, Karaorman i Ri, Oxhali, Pripeçan, Përnali, Radanj, Rulak, Tarinc dhe Cërvulevë;

34. Komuna e Kërçovës – qyteti Kërçovë dhe fshatrat: Knezhinë, Llazarovc, Mamudovc, Osoj, Rashtan dhe Trapçin Doll;

35. Komuna Konçë – fshatrat: Gabrevc, Garvan, Vrashticë e Epërme, Lipoviq i Epërm, Dedinë, Vrashticë e Poshtme, Lipoviq i Poshtëm, Radesh i Poshtëm, Zagorc, Konçë, Lubnicë, Negrenovc, Rakitec dhe Skorushë;

36. Komuna e Koçanit – qyteti Koçan dhe fshatrat: Bezikovë, Beli, Vraninc, Podlog i Epërm, Gratçe e Epërme, Gllavovicë, Gërdovc, Podlog i Poshtëm, Gratçe e Poshtme, Jastrebnik, Kostin Doll, Leshk, Moçak, Nebojan, Nivičan, Novo Sellë, Orizare, Pantelej, Pashaxhikovë, Polak, Presekë, Pribaçevë, Pripior, Rajçan, Reçan, Tërkanj dhe Cërvena Nivë;

37. Komuna e Kratovës – qyteti Kratovë dhe fshatrat: Blizanc, Vakuf, Kratovë e Epërme, Dimoncë, Emiricë, Zheleznicë, Zhivalevë, Kavrak, Ketenovë, Knezhevë, Kojkovë, Konjuh, Krillaticë, Kuklicë, Kunovë, Llukovë, Mushkovë, Nezhilevë, Pendak, Prikovc, Sekulicë, Stracin, Tallamshanc, Tatomir, Topollovq, Tërmovac, Turalevë, Filipovc, Shlegovë dhe Shopsko Rudare;

38. Komuna e Kriva Pallankës – qyteti Kriva Pallankë dhe fshatrat: Bës, Bashtevë, Borovë, Varovishtë, Gabar, Cërcoria e Madhe, Gradec, Dllaboçicë, Dobrovnice, Drenak, Drenjë, Duraçka Rekë, Zhidillovë, Kiselicë, Konopnicë, Kostur, Kosharë, Kërkle, Kërstov Doll, Llozanovë, Llukë, Cërcoria e Vogël, Martinicë, Metzhevë, Mzhdivnjak, Nerav, Ogut, Osiçë, Podërzhi Konj, Stanc, Tëllminc, Tërnovë dhe Uzem;

39. Komuna e Krivogashtanit – fshatrat: Bella Cërkv, Borotinë, Vogjan, Vërbjan, Godivjë, Korenicë, Krivogashtan, Krushean, Mirçe Acev, Obërshan, Pashino Ruvç, Podvis dhe Sllavej;

40. Komuna e Krushevës – qyteti Krushevë dhe fshatrat: Alldanc, Arilevë, Bellushinë, Birinë, Borinë, Buçin, Vërboec, Divjaci i Epërm, Divjaci i Poshtëm, Jakrenovë, Milloshevë, Norovë, Ostrillc, Presip, Pusta Rekë, Sazhdevë, Sveto Mitran dhe Sellcë;

41. Komuna e Kumanovës – qyteti Kumanovë dhe fshatrat: Agino Sellë, Bedinjë, Bellakovc, Bilanovc, Bërzak, Vakëf, Vincë, Gabresh, Kojnare e Epërme, Gradishtë, Dllëg, Dobroshan, Dovezencë, Kojnare e Poshtme, Zhivenjë, Zubovc, Jaçincë, Karabiçan, Kleçovcë, Kokoshinjë, Kolickë, Kosmatac, Kutlibeg, Kuçkarevë, Këshanj, Llopat, Lubodrag, Murgash, Novo Sellë, Novosellan, Orashac, Pezovë, Proevçë, Pçinjë, Rezhanovc, Reçicë, Ramanli, Skaçkovc, Sopot, Studena Barë, Sushevë, Tabanovc, Tromegjë, Umin Doll, Çerkez, Çetircë dhe Shupli Kamen;

42. Komuna e Likovës – fshatrat: Allashec, Bellanoc, Vaksincë, Vishticë, Gllazhnjë, Goshincë, Dumanoc, Zllakuqan, Izvor, Likovë, Llojan, Mateç, Nakushtak, Opajë, Orizare, Hotël, Èrkoc, Ropalçë, Runicë, Sllupçan, Strazhë dhe Strimë;

43. Komuna e Llozovës – fshatrat: Axhibegovë, Axhimatovë, Bekirlija, Dorfulija, Gjuzemec, Karatmanovë, Kishino, Llozovë, Milinë, Saramzalinë dhe Qoselari;

44. Komuna e Mavrovës dhe Rostushës – fshatrat: Axhievç, Belicicë, Bibaj, Bitushë, Bogdevë, Boletin, Velebërd, Vollkovi, Vidushë, Vërben, Vërbjan, Galicnik, Grekaj, Duf, Zhironicë, Zhuzhnjë, Jançë, Kicinicë, Krakornicë, Leunovë, Lllazaropole, Hanet e Mavrovës, Mavrovë, Nivishtë, Nikiforovë, Nistrovë, Niçpur, Novo Sellë, Orqushë, Prisojnicë, Rosok, Rostushë, Ribnicë, Sellcë, Sencë, Skudrinjë, Sretkovë, Sushicë, Tanushë, Trebishtë, Tresonç dhe Cerovë;

45. Komuna e Makedonska Kamenicës – qyteti Makedonska Kamenicë dhe fshatrat: Dulicë, Kosevicë, Kostin Doll, Llukovicë, Moshticë, Sasë, Todorovc dhe Cer;

46. Komuna e Makedonski Brodit – qyteti Makedonski Brod dhe fshatrat: Belicë, Bençë, Bitovë, Blizansk, Breznicë, Brest, Vir, Volçë, Manastirec i Epërm, Botushje e Epërme, Krushje e Epërme, Greshnicë, Devic, Manastirec i Poshtëm, Botushje e Poshtme, Krushje e Poshtme, Dragov Doll, Drenovë, Zagrad, Zveçan, Zdunje, Zërkle, Izhishtë, Inçë, Kallugjerc, Kovaç, Kovçë, Kosovë, Krapë, Llatovë, Llokvicë, Lllupshte, Mogilec, Modrishtë, Oreovec, Ramne, Rastesh, Rusjac, Samokov, Sllanskë, Sllatinë, Staro Sellë, Svudoll, Sushicë, Tazhevë, Tomino Sellë, Topollnicë, Trebinë, Trebovle dhe Creshnevë;

47. Komuna e Mogillës – fshatrat: Alinc, Beranc, Budakovë, Vasharejçë, Çarlja e Epërme, Çarlja e Poshtme, Dedebalc, Dobrushevë, Sërpci i Poshtëm, Ivanjevç, Lloznan, Mogillë, Mojnë, Musinc, Novoselan, Noshpal, Podinë, Puturus, Radobor, Sveto Todor, Trap, Tërnovc dhe Cërnicë;

48. Komuna e Negotinës – qyteti Negotinë dhe fshatrat: Brusnik, Veshje, Vojshanc, Disan i Epërm, Disan i Poshtëm, Dubrovë, Janoshevë, Kallanjevë, Krivollak, Kuri, Lipë, Pepelishhtë, Peshternicë, Timjanik, Tremnik, Crveni Bregovi, Xhidimirc dhe Sheobë;

49. Komuna Novaci – fshatrat: Armatush, Balldovenc, Baç, Bilanik, Bërnik, Brod, Budimirc, Velesellë, Vranjevç, Germijan, Gneotinë, Gnilezh, Agllarc i Epërm, Gradeshnicë, Grumaz, Grunishtë, Dallbegovc, Dobroven, Dobromir, Agllarc i Poshtëm, Orehovë e Poshtme, Zhivojnë, Zoviq 1, Zoviq 2, Iven, Makovë, Meglenc, Novac, Novo Sellë, Orle, Parallovë, Petalinë, Pollog, Rapeshe, Ribarc, Skoçivir, Slivicë, Soviq, Staravinë, Suvo Doll dhe Tepavc;

50. Komuna e Novo Sellës – fshatrat: Badolen, Bajkovë, Barbarevë, Borisovë, Drazhevë, Zubovë, Kolëshinë, Mokrievë, Mokrinë, Konjarevë e Re, Novo Sellë, Samoillovë, Smollar, Konjarevë e Vjetër, Stinik dhe Sushicë;

51. Komuna e Oslomesë – fshatrat: Arangell, Berikovë, Garan, Zhubrinë, Jagoll, Jagoll Dollenc, Novo Sellë, Oslomej, Papradishtë, Popovjan, Premkë, Sërbicë, Strellcë, Tuhin, Cërvivc dhe Shutovë;

52. Komuna e Ohër – qyteti Ohër dhe fshatrat: Vapillë, Vellgosht, Velestovë, Llakoçerej i Epërm, Konjskë e Poshtme, Llakoçerej i Poshtëm, Elshan, Zavoje, Konjskë, Kosell, Kuraticë, Llagadin, Leskoec, Livoishtë, Lubanishtë, Openicë, Orman, Peshtan, Plaçe, Podmolë, Ramnë, Rasinë, Reçicë, Svinishtë, Sirulë, Skrebatnë, Tërpejçë dhe Shipoknë;

53. Komuna Petrovec – fshatrat: Badar, Bllacë, Breznicë, Kojnare e Epërme, Gradmanc, Divle, Kojnare e Poshtme, Katllanovë, Kozhlë, Letevc, Ognjanc, Petrovec, Rëzhaniçinë, Kojnare e Mesme, Sushicë dhe Qojli;

54. Komuna e Pehçevës – qyteti Pehçevë dhe fshatrat: Negrevë, Pañçarevë, Robovë, Umlenë, Cërnik dhe Çiflik;

55. Komuna e Pllasnicës – fshatrat: Dvorc, Lisiçan, Pllasnicë dhe Preglllovë;

56. Komuna e Prilepit – qyteti Prilep dhe fshatrat: Alinc, Bellovodicë, Berovc, Beshishtë, Bonçë, Vepërçan, Veselçan, Vitolishtë, Vollkovë, Vërpsko, Galicjan, Radobil i Madh, Konjare e Madhe, Gugjakovë, Dabnicë, Dren, Dunjë, Erekovc, Zhivovë, Zagoran, Kadino Sellë, Kalen, Kanatllarc, Klepaç, Kokrë, Krushevicë, Kërstec, Lenishtë, Llopaticë, Mazhuçishtë, Radobil i Vogël, Konjare e Vogël,

Ruvç i Vogël, Manastir, Marul, Nikodin, Llagovë e Re, Oreovec, Peshtan, Pletvar, Podmol, Mollçishtë, Prilepec, Prisdan, Rakle, Sellcë, Smolan, Llagovë e Vjetër, Toplicë, Trojac, Topollçan, Trojkërst, Careviq, Çanishtë, Çepigovë, Çumovë, Sheleverc dhe Shtavicë;

57. Komuna e Probishtipit – qyteti Probishtip dhe fshatrat: Bunesh, Buçishtë, Gajranc, Stuboll i Epërm, Barbarevë e Epërme, Grizilevc, Gujnovc, Dobrevë, Stuboll i Poshtëm, Barbarevë e Poshtme, Drenov, Drenok, Zarepinc, Zelengrad, Zletovë, Jamishtë, Kalnishtë, Kukovë, Kundinë, Lezovë, Lesnovë, Marçin, Neokaz, Pestërshinë, Petrishinë, Pishicë, Pleshanc, Puzderc, Ratavicë, Strisovc, Stërmosh, Tripatanc, Troolë, Rudari Turk dhe Shtallkovicë;

58. Komuna e Radovishit – qyteti Radovish dhe fshatrat: Ali Koç, Ali Llobasi, Buçim, Voislavc, Damjan, Dërzhan, Durutli, Zleovë, Injevë, Jargulicë, Kallauzli, Kallugjericë, Karalobos, Karaxhalar, Kozbunar, Koxhali, Novo Sellë, Oraovicë, Papavnicë, Pogulevë, Podareshe, Pokrajçevë, Përnali, Raklish, Sarigol, Smilanc, Sulldurc, Suprovë, Topollnicë, Qoseli, Hudaverli, Çeshme Maallë, Shaintash, Shipkovicë dhe Shturovë;

59. Komuna e Rankovcit – fshatrat: Baratlë, Betunicë, Vërzhogorc, German, Ginovc, Gulinc, Krivi Kamen, Lubincë, Millutincë, Odren, Opilë, Otoshnicë, Pëklishtë, Petralicë, Psaçë, Radibush, Rankovc dhe Stançë;

60. Komuna e Resnjës – qyteti Resnjë dhe fshatrat: Arvat, Asamat, Bollnë, Brajçinë, Vollkoder, Bella Cërkv e Epërme, Dupeni i Epërm, Krushje e Epërme, Gërçar, Bella Cërkv e Poshtme, Dupeni i Poshtëm, Perovë e Poshtme, Dërmen, Evla, Ezeran, Zllatar, Izbishtë, Ilinë, Jankovec, Kozjak, Konjskë, Kranj, Kriven, Kurbinovë, Llavc, Leva Rekë, Leskoec, Lubojnë, Nakolec, Oteshevë, Petrinë, Podmoçan, Pokërvenik, Prelubje, Pretor, Rajcë, Slivnicë, Sopotskë, Stenjë, Stiponë, Carev Dvor, Shtërbovë dhe Shurllenc;

61. Komuna e Rosomanit – fshatrat: Debrishtë, Kamen Doll, Krushevicë, Manastirc, Mërzen Oraovec, Palikurë, Ribarc, Rosoman, Sirkovë dhe Tërstenik;

62. Komuna e Sveti Nikollës – qyteti Sveti Nikollë dhe fshatrat: Allakincë, Amzabegovë, Arbasanc, Bogosllovec, Burillovc, Gjurgjancë e Epërme, Cërnilishtë e Epërme, Gorobincë, Delisincë, Gjurgjancë e Poshtme, Cërnilishtë e Poshtme, Erxheli, Kadrifakovë, Knezhe, Krushicë, Makresh, Malinë, Mezdrë, Meçkuevc, Mustafinë, Nemanjicë, Orel, Pavleshencë, Patetinë, Peshirovë, Preod, Rañinc, Sopot, Stanullovc, Stanjevç, Stroimanc dhe Tërstenik;

63. Komuna e Sopištës – fshatrat: Barovë, Govërlevë, Sonjë e Epërme, Dobri Doll, Sonjë e Poshtme, Dërzhillovë, Jabollcë, Bërzenicë e Re, Patishka Rekë, Rakotincë, Sveta Petkë, Sopištë dhe Çiflik;

64. Komuna Nagoriçi i Vjetër – fshatrat: Allgunjë, Alincë, Arbanashkë, Bajllovc, Breshkë, Bukovlan, Vojnik, Vragoturcë, Vraçevcë, Dejllovcë, Dllaboçicë, Dobraçë, Dragomancë, Drenok, Zheglan, Zheglan, Kanarevë, Karllovc, Koicë, Kokinë, Mëglencë, Makresh, Mallotinë, Nagoriçi i Ri, Nikulan, Obllavcë, Orah, Osicë, Pelincë, Puzajkë, Ramnë, Rugjincë, Nagoriçi i Vjetër, Stepancë, Strezovc, Stërnovc, Cvetishnicë, Cvilancë dhe Çellopek;

65. Komuna e Strugës – qyteti Strugë dhe fshatrat: Bezovë, Bixhevë, Bogojc, Boroec, Bërçevë, Burinec, Veleshtë, Vishnë, Vranishtë, Gllaboçicë, Belicë e Epërme, Tatesh i Epërm, Belicë e Poshtme, Dellogozhdë, Dobovjan, Tatesh i Poshtëm, Drasllajcë, Drenok, Zagraçan, Zbazhd, Jablanicë, Kalishtë, Koroshishtë, Llabunishtë, Llakaicë, Livadh, Llozhan, Llokovë, Llukovë, Mali Vllaj, Misleshevë, Misllodezhdë, Modriç, Moroishtë, Nerez, Novo Sellë, Oktis, Radozhdë, Ladorishtë, Frangovë, Shum, Piskupshtinë, Podgorc, Pohum, Prisovjan, Rëzhanovë, Sellc, Tashmarunishtë, Toska dhe Xhepin;

66. Komuna e Strumicës – qyteti Strumicë dhe fshatrat: Banicë, Banskò, Bellotinë, Vellusë, Vodoçë, Gabrovë, Gradsko, Balldovc, Dabilë, Dobrejç, Dorllombos, Zleshevë, Kosturinë, Kuklish, Memeshli, Murtinë, Ormanli, Popçevë, Prosenikovë, Raborc, Riç, Saçevë, Svidovicë, Tri Vodi dhe Çepeli;

67. Komuna e Studeniçanit – fshatrat: Alldincë, Batincë, Vërtekicë, Koliçan i Epërm, Koliçan i Poshtëm, Draçevicë, Ellovë, Kalldirëc, Mallçishtë, Markova Sushicë, Moranë, Osinçan, Pagarushë, Ramni Gaber, Studeniçan, Umovë, Cvetovë, Cërvena Vodë dhe Cërn Vërv;

68. Komuna e Tearcës – fshatrat: Breznë, Varvarë, Glloggi, Dobrosht, Jelloshnik, Leshkë, Neproshten, Nerasht, Odri, Përvcë, Përshovc, Sllatinë dhe Tearcë;

69. Komuna e Tetovës – qyteti Tetovë dhe fshatrat: Bozovcë, Brodec, Vejcë, Veshallë, Gajre, Reçicë e Madhe, Gjermë, Jedoarcë, Llavcë, Lisec, Reçicë e Vogël, Otunj, Poroj, Saraçinë, Sellcë, Setolë, Falish, Xhepçishtë dhe Shipkovicë;

70. Komuna Qendra – Zhupë – fshatrat: Bajramovc, Bellanc, Breshtan, Vllasiq, Papradniku i Madh, Melinçani i Epërm, Gorencë, Dollgash, Melniçan i Poshtëm, Ellvë, Elvenc, Zhitinen, Koçishtë, Koxhaxhik, Papradniku i Vogël, Novak, Osollnicë, Oxhovc, Paresh, Pralenik, Qendra-Zhupë dhe Cërno Boc;

71. Komuna e Çashkës – fshatrat: Banjicë, Bistricë, Bogomilë, Busilcë, Vlladillovc, Vitanc, Vojnicë, Gabrovnik, Gollozincë, Vranovc i Epërm, Jabollçisht i Epërm, Vranovc i Poshtëm, Jabollçisht i Poshtëm, Drenovë, Ellovec, Izvor, Kapinovë, Krajnicë, Kriva Krushë, Kërninë, Lisiçë, Martollc, Mellnicë, Mokren, Nezhillovë, Novo Sellë, Omoran, Oraov Doll, Oreshë, Otishtinë, Papradishtë, Plevenjë, Pomenovë, Popadi, Rakovec, Smillovc, Sogle, Stari Grad, Stepancë, Teovë, Creshnevë dhe Çashkë;

72. Komuna e Çeshinovës – fshatrat: Banjë, Burilçevë, Vërbicë, Zhiganc, Kuçinë, Lepopelle, Novo Sellan, Obleshevë, Sokollarc, Spançevë, Teranc, Ullarc, Çeshinovë dhe Çiflik.

73. Komuna Çuçer-Sandevë – fshatrat: Banjan, Bllacë, Brazdë, Brezë, Brodec, Glluvë, Gornjan, Kuçevishtë, Mirkovc, Pobozhje, Tanushë dhe Çuçer-Sandevë;

74. Komuna e Shtipit – qyteti Shtip dhe fshatrat: Balltali, Brest, Vërsakovë, Goraçinë, Dobroshan, Dollan, Dragoevë, Edekllerc, Jamullarc, Kallapetrovc, Koshevë, Krivi Doll, Llakavicë, Leskovicë, Lipov Doll, Luboten, Nikoman, Novo Sellë, Penush, Piperovë, Poçivallë, Puhçë, Sarçievë, Sellcë, Skandallc, Sofillar, Karaorman i Vjetër, Stepancë, Suvo Gërril, Sudiq, Sushevë, Tanatarc, Testemelc, Topliq, Tri Çeshme, Haxhi-Rexhepli, Haxhi-Sejdeli, Haxhi-Hamzali, Creshkë, Çardakli, Çiflik, Shashavarli dhe Shopur;

#### c) Komunat në Qytetin e Shkupit

75. Komuna Aerodrom – fshati Lisiçe e Poshtme;

76. Komuna Butel – fshatrat: Vizbeg, Lubancë, Luboten dhe Radishan;

77. Komuna Gazi Babë – fshatrat: Bërnjarc, Bullaçan, Goce Dellçev, Idrizovë, Inxhikovë, Jurumler, Rашtak, Hasanbeg, Smilkovc, Stajkovc, Starçincë, Creshevë dhe Trubarevë;

78. Komuna Gjorçe Petrov – fshatrat: Vollkovë, Graçan, Kuçkovë, Nikishtan, Novo Sellë dhe Orman;

79. Komuna Karposh – fshatrat: Bardovcë dhe Nerez i Epërm;

80. Komuna Kisella Vodë - fshatrat Draçevë dhe Usje;

81. Komuna Saraj – fshatrat: Arnaki, Bojanë, Bukoviq, Gllumovë, Svillare e Epërme, Gërçec, Dvorc, Svillare e Poshtme, Kondovë, Kopanicë, Krushopek, Llaskarcë, Lubin, Matkë, Paniçar, Radushë, Raoviq, Rashçe, Miniera e Radushës, Semenisthtë, Çajlanë dhe Shishevë;

82. Komuna Qendër;

83. Komuna Çair; dhe

84. Komuna Shuto Orizare – fshati Orizare e Epërme.

#### IV. ORGANIZIMI I VETADMINISTRIMIT LOKAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

##### Neni 13

Në Republikën e Maqedonisë vetadministrimi vendor në mënyrë territoriale, mund të organizohet në forma të vetadministrimit vendor për rajonin e komunës, të përcaktuar me ligj, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me statutin e komunës.

##### Neni 14

Komuna mban dhe udhëheq evidencën për format e vetadministrimit vendor që janë themeluar në rajonin e saj, sipas ligjit dhe statutit.

Komuna obligohet të paraqesë ekstraktin nga evidenca për format e vetadministrimit vendor, pas themelimit të tyre, në Ministrinë kompetente të vetadministrimit lokal.

Ministri kompetent i vetadministrimit lokal e përcakton formularin dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës nga paragrafi 2 i këtij neni.

#### V. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

##### Neni 15

Komunat ekzistuese vazhdojnë me punë deri në ditën e konstituimit të këshillave të komunave nga neni 10 i këtij ligji.

##### Neni 16

Komunat nga neni 10 paragrafi 1 nën b) pika 39, pika 45, pika 47 dhe 62 të këtij ligji do të funksionojnë deri në zgjedhjet lokale të vitit 2008, prej kur do të bëhen pjesë përbërëse e komunës nga neni 10 paragrafi 1 nën a) pika 14 të këtij ligji.

Konstituimi i organeve dhe organizimi i komunës së posaformuar nga neni 10 paragrafi 1 nën a) pika 14 të këtij ligji, do të zbatohet sipas dispozitave të këtij kapitulli.

##### Neni 17

Zgjedhjet për organet e komunave që do të shpallen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të bëhen për komunat nga neni 10 i këtij ligji.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë për zbatimin e zgjedhjeve nga paragrafi 1 i këtij neni, më së voni 15 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në bazë të të dhënave zyrtare për numrin e banorëve nëpër komuna nga neni 10 i këtij Ligji në Republikën e Maqedonisë, do ta përcaktojë dhe do ta shpallë numrin e anëtarëve të këshillave të komunave nga neni 10 i këtij ligji.

##### Neni 18

Mbledhjen konstitutive të Këshillit të Komunës nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, do ta konvokojë kryetari i Këshillit nga përbërja paraprake e komunës ekzistuese, në rajonin e së cilës gjendet selia e komunës nga neni 10 i këtij ligji.

##### Neni 19

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, e merr pajisjen, inventarin dhe punët tjera, arkivin, dokumentacionin, mjetet e punës dhe mjetet e fondve komunale, ndërmarrjet publike dhe institucionet publike dhe të drejtat e tjera dhe obligimet e komunave ekzistuese.

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, i merr të punësuarit që kanë themeluar marrëdhënie pune në komunat ekzistuese deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

##### Neni 20

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, i merr obligimet e komunave ekzistuese deri në lartësinë e mjeteve të siguruar në buxhetet e komunave për vitin vijues dhe të hyrave të tjera sipas ligjit.

##### Neni 21

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, e nxjerr statutin e komunës dhe aktet për organizimin dhe sistematizimin e administratës komunale, më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e konstituimit të këshillit komunal.

Dispozitat e komunave ekzistuese, rajonet e së cilave e përbëjnë rajonin e njëres nga komunat nga neni 10 i këtij ligji, vazhdojnë të zbatohen për rajonet për të cilat janë nxjerrë, deri në nxjerrjen e dispozitave të komunës nga neni 10 i këtij ligji.

#### Neni 22

Komunat ekzistuese, rajonet e së cilave e përbëjnë rajonin e njëres nga komunat nga neni 10 i këtij ligji, do t'i mbyllin librat zyrtarë përfundimisht me ditën e konstituimit të këshillit komunal nga neni 10 i këtij ligji.

Vulat, vulat katrore dhe protokollet e komunave ekzistuese rajonet e të cilave e përbëjnë rajonin e njëres nga komunat nga neni 10 i këtij ligji, i merr komuna nga neni 10 i këtij ligji dhe me ato vepron sipas ligjit.

Lëndët e pakryera të organeve të komunave ekzistuese, rajonet e së cilave e përbëjnë rajonin e njëres nga komunat nga neni 10 i këtij ligji, i merr komuna nga neni 10 i këtij ligji.

#### Neni 23

Të hyrat dhe të dalat e buxheteve të komunave ekzistuese, rajonet e të cilave e përbëjnë rajonin e njëres nga komunat nga neni 10 i këtij ligji, bëhen pjesë përbërëse e buxhetit të komunës nga neni 10 i këtij ligji.

#### Neni 24

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, obligohet t'i përgatisë dhe miratojë llogaritë vjetore për ato komuna.

#### Neni 25

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, i merr të drejtat e themelimit të ndërmarrjeve publike me veprimtari komunale dhe institucioneve të tjera publike, të themeluara nga komunat, rajonet e së cilave e përbëjnë rajonin e komunës nga neni 10 i këtij ligji.

#### Neni 26

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, siguron funksionimin e administratës ekzistuese të komunës në ato rajone, si pjesë përbërëse të administratës së saj komunale.

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, rajonin e së cilës e përbëjnë rajonet e dy apo më tepër komunave ekzistuese, nxjerr aktin me të cilin i përcakton punët që do t'i kryejë administrata komunale për atë rajon.

Akti nga paragrafi 2 i këtij neni do të nxirret në afat prej 60 ditësh, nga dita e konstituimit të Këshillit Komunal nga neni 10 i këtij ligji.

#### Neni 27

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, për sigurimin e kryerjes së kompetencave, mund të lidhë marrëveshje për bashkëpunim funksional me komunën fqinje, ose marrëveshje për formimin e shërbimit të përbashkët publik.

Nëse komuna nga neni 10 i këtij ligji, nuk siguron zbatimin e kompetencave, ose nuk e lidh marrëveshjen nga paragrafi 1 i këtij neni, Republika do ta sigurojë zbatimin e kompetencave në emër dhe për llogari të komunës.

#### Neni 28

Komuna nga neni 10 i këtij ligji, në statutin e komunës do të përcaktojë cilat nga kompetencat e prefektit mund t'i delegohen kryetarit të Këshillit të vetadministrimit vendor dhe do ta rregullojë mënyrën e sigurimit të mjeteve për kryerjen e atyre punëve.

#### Neni 29

Formulari dhe mënyra e mbajtjes së evidencës nga neni 14 paragrafi 3 të këtij ligji, do të miratohet në afat prej 3 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 30

Organi kompetent për punët e matjes dhe kadastrës të patundshmërive, në afat prej 9 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t'i përcaktojë kufijtë e komunave kadastrale të vendbanimeve dhe kufijtë e komunave nga neni 10 i këtij ligji, me përshkrim dhe skica të atyre kufijve.

#### Neni 31

Qyteti i Shkupit dhe komunat nga neni 10 i këtij ligji, me seli në qytet, obligohen t'i harmonizojnë planet e përgjithshme urbanistike me dispozitat e këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 32

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, nuk vlen Ligji për ndarjen territoriale të Republikës së Maqedonisë dhe përcaktimin e rajoneve të njësisve të vetadministrimit lokal ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/96) dhe Ligji për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet njësisve të reja të vetadministrimit lokal dhe njësisve të vetadministrimit lokal nga të cilat dalin ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 59/96).

#### Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet pas zgjedhjeve të ardhshme lokale.

### 1108.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за градот Скопје, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 август 2004 година.

Бр. 07-3430/1  
12 август 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

## ЗА К О Н ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој закон се уредува организацијата на градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа (во натамошниот текст: градот Скопје); надлежностите и финансирањето на градот Скопје и на општините во градот Скопје; употребата на јазиците на заедниците во градот Скопје и во општините во градот Скопје; соработката меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје; како и други прашања од значење за градот Скопје.

#### Член 2

Граѓаните во градот Скопје, правото на локална самоуправа го остваруваат преку облиците на непосредно изјаснување и преку демократски избрани органи на градот Скопје и на општините во градот Скопје, на начин утврден со закон.

#### Член 3

Граѓаните на Република Македонија кои имаат постојано живеалиште на подрачјето на градот Скопје се жители на градот Скопје.

#### Член 4

Градот Скопје и општините во градот Скопје имаат својство на правно лице.

## Член 5

Градот Скопје има грб и знаме кои се користат на целото негово подрачје.

Општините во градот Скопје имаат свој грб и знаме, што ги користат истовремено со грбот и знамето на градот Скопје.

## Член 6

Одредбите од Законот за локалната самоуправа се однесуваат и на општините во градот Скопје, ако со овој закон поинаку не е уредено.

## II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

## Член 7

Подрачјето на градот Скопје, го сочинуваат подрачјата на општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари, во границите утврдени со овој закон.

## Член 8

Границата на општината Аеродром започнува од мостот на железничката пруга на реката Вардар (троемеѓа на општините Аеродром, Центар и Гази Баба) и се движи долж Транспортниот центар "Скопје", по железничката пруга во правец кон Велес до мостот на Маркова Река, продолжува по надворешната граница на КО Долно Лисиче до реката Вардар, свртува спротивно по реката Вардар до мостот на железничката пруга на реката Вардар (троемеѓа на општините Аеродром, Центар и Гази Баба).

Границата на општината Бутел започнува од западната ограда на Градските гробишта "Бутел" (троемеѓа на општините Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево) и се движи по улицата Македонско-косовска бригада 10 до железничката пруга Скопје Север - Горче Петров, свртува на запад по железничката пруга до локалниот пат за село Визбегово, свртува по локалниот пат за селото Визбегово, продолжува по надворешната граница на КО Визбегово до надвозникот на железничката пруга со магистралниот пат Блаци-Скопје, свртува на југ по магистралниот пат Блаци-Скопје до крстосницата со новата улица планирана со Генералниот урбанистички план на градот Скопје, свртува на исток по улицата до крстосницата со улиците Втора македонска бригада и Македонско-косовска бригада, продолжува на исток по улицата Втора македонска бригада до крстосницата со булеварот Христијан Тодоровски - Карпош, свртува по булеварот Христијан Тодоровски - Карпош, на југ до Центарот за дератизација и заобиколувајќи го излегува на границата на парк-шумата "Гази Баба" (троемеѓа на општините Бутел, Чаир и Гази Баба) се движи по западната граница на парк-шумата, ја сече улицата Ферид Бајрам и излегува на улицата Хрватска, свртува на северозапад по улицата Хрватска до крстосницата со булеварот Христијан Тодоровски - Карпош, продолжува на север по надворешните граници на КО Бутел, КО Радишани, КО Љуботен, КО Љубанци и повторно се движи по надворешните граници на КО Радишани и КО Бутел до троемеѓата на општините Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево.

Границата на општината Гази Баба започнува од троемеѓата на општините Бутел, Гази Баба и Чаир од ставот 2 на овој член, и се движи по западната граница на парк-шумата "Гази Баба", минува под комплексот на Природно-математичкиот факултет до крстосницата на булеварот Никола Карев и улицата Беласица (троемеѓа меѓу општините Гази Баба, Чаир и Центар), свртува по улицата Беласица до мостот на железничката пруга на реката Вардар (троемеѓа на општините Гази Баба, Центар и Аеродром), продолжува по течението на реката Вардар, и по надворешните граници на КО Идризово, КО Јурумлери, КО Трубарево, КО Индиково, КО Сингелиќ, КО Стајковци, КО Страчинци, КО Црешево, КО Булачани и КО Раштак, продолжува по границата со општината Бутел од ставот 2 на овој член до троемеѓата на општините Гази Баба, Бутел и Чаир.

Границата на општината Горче Петров започнува од крстосницата на автопатот Скопје - Тетово (пред мостот на реката Вардар), и се движи низводно по реката Вардар до мостот на проектираната улица Циборовски ("1249"), свртува по улицата Циборовски до крстосницата со улицата Горче Петров, свртува на исток по улица Пролетерска ("1462") до крстосницата со проектираната улица Ацо Шопов и по неа излегува на реката Лепенец, свртува спротивно по течението на реката Лепенец и продолжува по надворешните граници на катастарските општини КО Ново Село, КО Волково, КО Орман, КО Никиштане, КО Грачани, КО Кучково и КО Оризари до крстосницата на автопатот Скопје - Тетово (пред мостот на реката Вардар).

Границата на општината Карпош започнува од железничкиот мост на реката Лепенец и се движи по границата со општината Горче Петров од ставот 4 на овој член, до локалитетот Лака на реката Вардар, продолжува по надворешните граници на катастарските општини КО Горно Нерези, КО Горно Водно, односно по сртог на планината Водно до месноста Теферич (троемеѓа на општините Карпош, Кисела Вода и Сопиште), свртува на северозапад до над Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија-ИЗИИС (троемеѓа меѓу општините Карпош, Кисела Вода и Центар), продолжува по проектираната јужна обиколница на градот Скопје до улицата "550", свртува по неа до крстосницата со улицата Козле, оди по улицата Козле до крстосницата со проектираната улица која поминува меѓу населбите Козле и Капиштец и излегува на крстосницата на улиците Иво Лола Рибар и Рузвелтова, продолжува по улицата Рузвелтова го сече булеварот Партизански одреди и улицата Илинденска, продолжува по пешачката улица меѓу Зоолошката градина и првиот дел на Градскиот парк, минува преку пешачкиот мост на реката Вардар свртува спротивно по реката Вардар, излегува на булеварот Никола Карев, свртува на исток по булеварот Никола Карев до влезот на касарната "Илинден" (троемеѓа меѓу општините Карпош, Центар и Чаир), продолжува по источната ограда на касарната "Илинден" потоа по новата улица планирана со Генералниот урбанистички план на градот Скопје што води од крстосницата на улиците Втора македонска бригада и Македонско-косовска бригада до магистралниот пат Скопје-Блаци, продолжува по надворешните граници на КО Злоукани и КО Бардовци до реката Лепенец (троемеѓа на општините Карпош, Горче Петров и Чучер-Сандево) и по реката Лепенец до мостот на железничката пруга.

Границата на општината Кисела Вода започнува од надвозникот на железничката пруга и улицата Трета македонска ударна бригада (троемеѓа на општините Кисела Вода, Аеродром и Центар) и се движи по трасата на старата железничка пруга до надвозникот на булеварот Кочо Рацин, се движи по улицата Бихачка, улицата Црнице ("437") и улицата "346" и излегува над Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ИЗИИС, односно на троемеѓата на општините Центар, Карпош и Кисела Вода, продолжува по границата на парк-шумата "Водно" до локалитетот Теферич, продолжува по катастарската граница на КО Сопиште, продолжува по надворешните граници на КО Усје и КО Драчево до железничката станица Драчево, свртува на северозапад по железничката пруга Скопје-Велес, како граница со општината Аеродром до надвозникот на улицата Трета македонска ударна бригада (троемеѓа на општините Кисела Вода, Аеродром и Центар).

Границата на општината Сарај започнува од крстосницата на автопатот Скопје-Тетово (пред мостот на реката Вардар) и се движи по надворешните граници на КО Кондово, КО Долно Свиларе, КО Горно Свиларе, КО Рудник Радуша, КО Дворце, КО Радуша, КО Копаница, КО Бојане, КО Ласкарци, КО Паничари, КО Раовиќ, КО Чајлане, КО Матка, КО Шишево, КО Грчец и

КО Крушопек до реката Вардар (локалитет Лака) и спротиводно по реката Вардар до крстосницата на автопатот Скопје - Тетово ( пред мостот на реката Вардар).

Границата на општината Центар започнува од крстосницата на улицата Иво Лола Рибар со улицата Рузвелтова и се движи по границата со општината Карпош од ставот 5 на овој член до булеварот Никола Карев и по него на исток до крстосницата со улицата Славеј Планина, продолжува по улицата Славеј Планина излегува на улицата Самоилова, свртува пред споменичкиот комплекс "Св. Спас" по улицата Лазар Танев, продолжува по улицата Подградец до надвозникот на булеварот Гоце Делчев, свртува лево по булеварот Гоце Делчев до крстосницата со булеварот Крсте Мисирков, свртува на север по булеварот Крсте Мисирков до влезот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", продолжува по северната ограда на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" до булеварот Никола Карев, свртува на исток по булеварот Никола Карев до крстосницата со улицата Беласица, свртува на југ по улицата Беласица и излегува на реката Вардар на тромеѓата на општините Центар, Гази Баба и Аеродром, и по границата со општините Аеродром и Кисела Вода од ставовите 1 и 6 на овој член до крстосницата на улиците Иво Лола Рибар и Рузвелтова.

Границата на општината Чаир започнува од булеварот Никола Карев кај влезот на касарната "Илинден" и се движи по границата со општината Центар од ставот 8 на овој член, до крстосницата на булеварот Никола Карев и улицата Беласица (тромеѓа меѓу општините Чаир, Центар и Гази Баба), продолжува по границата со општината Гази Баба од ставот 3 од овој член, до Центарот за дератизација (тромеѓа меѓу општините Чаир, Гази Баба и Бутел), продолжува по границата со општината Бутел од ставот 2 на овој член до тромеѓата на општините Чаир, Бутел и Карпош, продолжува по источната ограда на касарната "Илинден" до крстосницата пред влезот на касарната "Илинден".

Границата на општината Шуто Оризари започнува од тромеѓата на општините Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево и се движи по границата со општината Бутел од ставот 2 на овој член, до локалниот пат за село Визбегово, свртува по локалниот пат за село Визбегово, продолжува по надворешната граница на КО Горно Оризари до тромеѓата на општините Бутел, Шуто Оризари и Чучер-Сандево.

#### Член 9

Во градот Скопје, надлежностите во областите утврдени со Уставот на Република Македонија ги извршуваат органите на градот Скопје и органите на општините во градот Скопје.

Работите од локално значење што се функционално неделиви и подеднакво значајни за целото подрачје на градот Скопје, ги вршат органите на градот Скопје.

Работите од локално значење што се функционално деливи по својот карактер и се од значење за општините во градот Скопје, ги вршат органите на општините во градот Скопје.

### III. НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

#### а) Надлежности на градот Скопје

##### Член 10

Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење на градот Скопје се:

1. Планирање и уредување на просторот
  - донесување просторен план на градот Скопје;
  - донесување генерален урбанистички план на градот Скопје;
  - давање мислење за предлогот на деталните урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места што ги донесуваат општините во градот Скопје;

- уредување градежно земјиште и
- утврдување стандарди и давање согласност за поставување временни објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје.

#### 2. Заштита на животната средина и природата

- заштита, преземање мерки и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачкото зрачење на подрачјето на градот Скопје.

#### 3. Локален економски развој

- планирање на локалниот економски развој на градот Скопје;

- утврдување развојни и структурни приоритети на ниво на градот Скопје;

- водење локална економска политика на ниво на градот Скопје;

- утврдување стратегија и давање поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото;

- развој и поттикнување алтернативен и културен туризам и

- подобрување на условите за престој на туристите во градот Скопје и туристичко пропагандно информирање.

#### 4. Комунални дејности

- изградба, користење, заштита и одржување на магистрални и собирни улици и други инфраструктурни објекти;

- категоризација и именување на градски населби, улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;

- снабдување со вода за пиење од единствениот водоснабдителен систем на градот Скопје;

- одведување и пречистување на отпадните води;

- одведување и испуштање на атмосферските води;

- обработка и испорака на технолошката вода;

- изградба и одржување на јавното осветлување на магистралните и собирните улици на подрачјето на градот Скопје;

- собирање и транспортирање на комуналниот и друг вид на неопасен отпад;

- одржување на депониите за комунален и друг вид на неопасен отпад;

- уредување и организирање на јавниот градски и приградски превоз на патници;

- одржување на јавната чистота на јавните сообраќајни површини;

- одржување и користење на градските паркови, парк-шумите на подрачјето на градот Скопје, водните и спортско-рекреативни зони, утврдени со генералниот урбанистички план и други заштитени подрачја во согласност со закон;

- одржување на зеленилото на магистралните и собирните улици;

- изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта од значење за градот Скопје, утврдени со урбанистички план;

- поставување, замена, отстранување и одржување на сообраќајните знаци и заштитната опрема на локалните патишта и улици;

- утврдување услови и режим на сообраќајот на подрачјето на градот Скопје;

- одржување на гробовите, гробиштата, крематориумите и давање погребални услуги на градските гробишта, утврдени со урбанистички план;

- снабдување со природен гас и топлинска енергија;
- изградбување, водење, одржување и користење на единствен географски информационален систем на градот Скопје;

- регулација, одржување и користење на речните корита во урбанизираните делови;

- дезинсекција на подрачјето на градот Скопје;

- изградба, користење и одржување на пазари на големо и пазари за продажба на моторни возила на подрачјето на градот Скопје;

- ерадикација на животните скитници;
- определување места за закоп на мртви животни и нивно одржување и

- украсување на градот Скопје.

#### 5. Култура

- институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за градот Скопје;

- негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности;

- организирање културни манифестации; поттикнување на разновидни специфични форми на творештво и

- одбележување на настани и личности од значење за градот Скопје;

#### 6. Образование

- основање, финансирање и учество со свои претставници во органите на управувањето на јавните средни училишта на подрачјето на градот Скопје, во согласност со закон;

- именување директори на јавните средни училишта и на ученичките домови, во согласност со закон и

- организирање превоз, исхрана и сместување на ученици во ученичките домови, во согласност со закон.

#### 7. Спорт

- обезбедување услови за развој на квалитетен спорт во градот Скопје;

- организирање, поттикнување и помагање спортски манифестации и приредби од значење за градот Скопје и

- изградба и одржување на спортски објекти од значење за градот Скопје.

#### 8. Социјална и детска заштита

- остварување на социјална грижа за инвалидни лица, деца без родители и родителска грижа, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби, деца од еднородителски семејства, деца на улица, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик;

- сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните установи - домови за стари лица, во согласност со закон;

- сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните установи - детски одморалишта, во согласност со закон и

- учество со свои претставници во органите на управување во јавните установи за деца - детски градинки, на подрачјето на градот Скопје, во согласност со закон.

#### 9. Здравствена заштита

- учество во управувањето со мрежата на јавните здравствени установи и објектите за примарна здравствена заштита од значење за градот Скопје;

- преземање мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при работа;

- здравствено воспитување;

- унапредување на здравјето;

- превентивни активности;

- здравствен надзор над животната средина и над заразните болести и

- помош на пациенти со специјални потреби.

#### 10. Заштита и спасување

- координација на активностите за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, елементарни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

#### 11. Противпожарна заштита

- противпожарна заштита на подрачјето на градот Скопје.

#### 12. Надзор

- надзор над вршењето на работите од надлежност на градот Скопје.

Мислењето од ставот 1 точка 1 alineја 3 на овој член, градот Скопје го дава најдоцна во рок од 30 дена

од денот на поднесувањето на предлогот на планот, а доколку во овој рок истото не се даде, ќе се смета дека е дадено позитивно мислење.

Надлежноста од ставот 1 точка 4 alineја 15 на овој член се врши во согласност со органот на државната управа надлежен за работите од сообраќајот.

Органите на градот Скопје можат да вршат и други работи определени со закон.

#### Член 11

Градот Скопје во вршењето на работите од своја надлежност, донесува и обезбедува примена на единствена регулатива, се грижи за исто ниво на услуги и подеднаква достапност до граѓаните, со примена на исти стандарди.

#### Член 12

Градот Скопје, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, има право на подрачјето на градот Скопје да ги врши работите од јавен интерес од значење за градот Скопје, што не се исклучени од неговата надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

#### Член 13

Градот Скопје, за вршење на јавни работи од локално значење во рамките на својата надлежност, може да основа јавни служби, во согласност со закон.

#### Член 14

Градот Скопје ги врши и работите што произлегуваат од карактерот на градот Скопје, како главен град на Република Македонија.

На градот Скопје, како на главен град на Република Македонија, Републиката може да му даде определени права или да му довери вршење определени работи.

### б) Надлежности на општините во градот Скопје

#### Член 15

Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење на општините во градот Скопје се:

##### 1. Планирање и уредување на просторот

- покренување иницијативи за донесување, измена и дополнување на просторниот план на градот Скопје и генералниот урбанистички план на градот Скопје;

- давање мислења по нацртите на просторниот план на градот Скопје и генералниот урбанистички план на градот Скопје

- донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;

- спроведување урбанистички планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење);

- издавање одобренија за поставување времени објекти, мебел и урбана опрема и

- уредување на градежно земјиште во делот на опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации од секундарната инфраструктура.

##### 2. Заштита на животната средина и природата

- покренување иницијативи и преземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од букава и од нејонизирачко зрачење.

##### 3. Локален економски развој

- планирање на локалниот економски развој на општината;

- утврдување развојни и структурни приоритети на општината и

- поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото во општината.

##### 4. Комунални дејности

- изградба, одржување, реконструкција и заштита на сервисни и станбени улици и други инфраструктурни објекти;

- одржување на јавната чистота на сервисните и станбените улици;
- организирање, изнесување и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад;
- изградба и одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици на подрачјето на општината;
- одржување на гробовите и гробиштата и давање погребални услуги на општинските гробишта утврдени со урбанистички план;
- изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта од значење за општината утврдени со урбанистички план;
- одржување и користење на зеленилото на сервисните и станбените улици;
- отстранување на нерегистрираните моторни и други возила од јавните површини;
- одржување и користење на јавните пазари;
- дезинфекција и дератизација и
- изградба и одржување на јавни санитарни јазли.

#### 5. Култура

- институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за општината;
- негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности;
- организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични форми на творештво и
- одбележување на настани и личности од значење за општината.

#### 6. Образование

- основање, финансирање и учество во управувањето со основните училишта на нејзиното подрачје, во согласност со закон;
- именување директори на основните училишта, во согласност со закон и
- превоз и исхрана на учениците во училиштата од нејзина надлежност, во согласност со закон.

#### 7. Социјална и детска заштита

- сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните установи за деца - детски градинки, во согласност со закон и
- преземање мерки од областа на социјалната заштита во согласност со закон.

#### 8. Здравствена заштита

- преземање мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при работа;
- здравствено воспитување;
- унапредување на здравјето;
- превентивни активности;
- здравствен надзор над животната средина и над разните болести и

- помош на пациенти со специјални потреби.

#### 9. Заштита и спасување

- заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања и елементарни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

#### 10. Надзор

- надзор над вршењето на работите од надлежност на општината.

Плановите и проектите од ставот 1 точка 1 алинеја 3 на овој член општината ги донесува по претходно добиено позитивно мислење од градот Скопје и согласност од органот на државната управа надлежен за работите на уредување на просторот.

Работите од ставот 1 точка 1 алинеја 5 на овој член се вршат во согласност со утврдени стандарди, а по претходно добиена согласност од градот Скопје.

Работите од ставот 1 точка 4 алинеја 3 на овој член се вршат во согласност со градот Скопје.

Работите од ставот 1 точка 9 на овој член се вршат во соработка со градот Скопје.

#### Член 16

Градот Скопје е должен за сите покренати иницијативи и дадени предлози од општините во градот Скопје да заземе став и за тоа да ја извести општината во градот Скопје.

#### Член 17

Општините во градот Скопје, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на подрачјето на општината да ги вршат работите од јавен интерес од значење за општината, што не се исклучени од нивната надлежност, не се во надлежност на органите на државната власт или во надлежност на органите на градот Скопје.

#### Член 18

Општините во градот Скопје, за вршење на јавни работи од локално значење во рамките на својата надлежност, можат да основаат јавни служби, во согласност со закон.

### IV. ОРГАНИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

#### Член 19

Органи на градот Скопје и на општините во градот Скопје се совет и градоначалник.

#### Член 20

Советот на градот Скопје го сочинуваат 45 членови. Бројот на членовите на советите на општините во градот Скопје се утврдува во согласност со закон.

#### Член 21

Право да бидат избрани за членови на советот на градот Скопје и за градоначалник на градот Скопје имаат жителите на градот Скопје.

Право да бидат избрани за членови на советот на општина во градот Скопје и за градоначалник на општина во градот Скопје имаат жителите на градот Скопје со постојано живеалиште на подрачјето на општината каде што се врши изборот.

### V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

#### Член 22

Градот Скопје и општините во градот Скопје се финансираат од сопствени извори на приходи, приходи од даноци, приходи од Буџетот на Република Македонија и буџетите на фондовите, приходи од задолжување во согласност со закон и од други приходи утврдени со закон.

#### Член 23

Заради обезбедување рамноправни услови за функционирање на општините во градот Скопје и задоволување на заедничките потреби на граѓаните во градот Скопје се формира Заеднички фонд на градот Скопје и на општините во градот Скопје (во натамошниот текст: Заеднички фонд).

Заедничкиот фонд се формира од средствата од персоналниот данок на доход, комуналната такса за фирма и комуналната такса за користење на улиците со патнички, товарни и приклучни возила и други средства, во согласност со закон.

Градот Скопје и општините во градот Скопје приходите од Заедничкиот фонд ги остваруваат согласно со методологијата за распределба на средствата од Заедничкиот фонд.

Методологијата од ставот 3 на овој член ја донесува министерот за финансии.

#### а) Извори на приходи

#### Член 24

Сопствени извори на приходи на градот Скопје и општините во градот Скопје се:

- локални даноци (данок на имот, данок на промет на недвижности, данок на наследство и подарок, други локални даноци утврдени со закон);

- локалните такси (комунални такси, административни такси и други локални такси утврдени со закон);
- локалните надоместоци (надомест за уредување на градежно земјиште, надомест од комунална дејност, надомест за просторни урбанистички планови, други локални надоместоци утврдени со закон);
- приходите од сопственост (приходи од закупнина на имот; приходи од камати; приходи од продажба на имот);
- приходи од самопридонес;
- приходи од казни утврдени со закон;
- приходи од донации и
- други приходи утврдени со закон.

### 1. Приходи од локалните даноци

#### Член 25

Приходите од локалните даноци се приход на градот Скопје и општините во градот Скопје и се распределуваат меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје.

#### Член 26

Приходот остварен по основ на најниската даночна стапка за данокот на имот, данокот на наследство и подарок и данокот на промет на недвижности, утврдена со закон, се распределува во сооднос 50% за градот Скопје и 50% за соодветната општина во градот Скопје.

#### Член 27

Градот Скопје може да утврди повисока стапка на данокот на имот од најниската стапка на данокот на имот утврдена со закон, најмногу до 0,05 %.

Општините во градот Скопје можат да утврдат повисока стапка на данокот на имот од најниската стапка на данокот на имот утврдена со закон, најмногу до 0,05%.

Приходите остварени по основа од ставот 1 на овој член се приход на градот Скопје.

Приходите остварени по основа од ставот 2 на овој член се приход на општината во градот Скопје.

#### Член 28

Градот Скопје може да утврди повисока стапка на данок на промет на недвижности од најниската стапка на данок на промет на недвижности, утврдена со закон, најмногу до 1%.

Општините во градот Скопје можат да утврдат повисока стапка на данок на промет на недвижности од најниската стапка на данокот на промет на недвижности, утврдена со закон, најмногу до 1%.

Приходите остварени по основа од ставот 1 на овој член се приход на градот Скопје.

Приходите остварени по основа од ставот 2 на овој член се приход на општината во градот Скопје.

#### Член 29

Градот Скопје ја утврдува стапката на данокот на наследство и подарок во рамки утврдени со закон и ги прибира средствата како приход на градот Скопје и на општините во градот Скопје

Средствата од ставот 1 на овој член се распределуваат во сооднос 50% за градот Скопје и 50% и за соодветната општина во градот Скопје.

### 2. Приходи од други даноци

#### Член 30

Градот Скопје и општините во градот Скопје остваруваат приход од персонален данок на доход согласно со закон.

Приходите од ставот 1 на овој член се приход на Заедничкиот фонд.

#### Член 31

Распоредувањето на приходите на градот Скопје и општините во градот Скопје од други даноци пропишани со закон, се утврдува со посебните закони.

### 3. Приходи од комуналните такси

#### Член 32

Комуналните такси од кои градот Скопје и општините во градот Скопје остваруваат приходи се:

- такса за фирма, односно назив на деловна просторија;
- такса за користење на улици со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли;
- такса за користење на површини во кампови за подигање на шатори и друга слична привремена употреба;
- такса за користење музика во јавните локали;
- такса за користење на простор пред деловна просторија за вршење дејност;
- такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места;
- такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните згради;
- такса за користење на плоштадите и друг простор во градовите и другите населени места со цел за изложување предмети, приредување изложби и други забавни приредби за вршење на дејност;
- такса за користење и одржување на јавното осветлување и
- други комунални такси утврдени со закон

#### Член 33

Приходите од комуналните такси, како приход на градот Скопје и општините во градот Скопје се распределуваат меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје.

#### Член 34

Градот Скопје ја утврдува таксата за фирма, односно назив на деловни простории и таксата за користење на улици со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли во рамките утврдени со закон.

Средствата од ставот 1 на овој член се распределуваат во сооднос 50% за градот Скопје и 50% во Заедничкиот фонд.

#### Член 35

Градот Скопје ја утврдува таксата за користење на површини во кампови за подигање на шатори и друга слична привремена употреба и таксата за користење на музика во јавните локали во рамките утврдени со закон.

Средствата од ставот 1 на овој член ги прибира градот Скопје.

Средствата од ставот 1 на овој член се распределуваат во сооднос 70% за градот Скопје и 30% за општините во градот Скопје.

#### Член 36

Градот Скопје и општините во градот Скопје во рамките утврдени со закон, утврдуваат:

- такса за користење на простор пред деловна просторија за вршење дејност;
- такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места;
- такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните згради и
- такса за користење на плоштадите и друг простор во градовите и другите населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и други забавни приредби за вршење на дејност.

Таксите од ставот 1 на овој член се прибираат од градот Скопје или од општините во градот Скопје, во зависност од тоа кој е надлежен за одржување на јавниот простор што се користи.

#### Член 37

Комуналната такса за користење и одржување на јавното осветлување се утврдува и прибира во согласност со закон.

#### 4. Приходи од административните и од други локални такси

##### Член 38

Приходите од административните и од други локални такси утврдени со закон кои се во врска со вршење на работи од надлежност на градот Скопје, се приход на градот Скопје.

Приходите од административните и од други локални такси утврдени со закон кои се во врска со вршење на работи од надлежност на општината во градот Скопје, се приходи на општината.

#### 5. Приходи од надоместоци

##### Член 39

Приходите од локалните надоместоци како приход на градот Скопје и на општините во градот Скопје се распределуваат меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје.

##### Член 40

Приходите од надоместокот за уредување на градежно земјиште се распределуваат во сооднос 60% за градот Скопје и 40% за општината во градот Скопје во која се уредува градежното земјиште.

Приходите од надоместоците од комунална дејност, надоместоците за просторни и урбанистички планови и од други надоместоци, утврдени со закон кои се во врска со вршење на работи од надлежност на градот Скопје, се приход на градот Скопје.

Приходите од надоместоците за комунална дејност, надоместоците за просторни и урбанистички планови и други надоместоци, утврдени со закон кои се во врска со вршење на работи од надлежност на општината, се приходи на општината.

#### 6. Приходи од Буџетот на Република Македонија, буџетите на фондовите и од други приходи

##### Член 41

Градот Скопје и општините во градот Скопје од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите добиваат:

- наменски дотации;
- блок дотации;
- капитални дотации и
- дотации за делегирани надлежности.

##### Член 42

Приходите од сопственост на градот Скопје се приход на градот Скопје.

Приходите од сопственост на општината во градот Скопје се приход на општината.

##### Член 43

Приходите од самопридонес што го распишал градот Скопје се приход на градот Скопје.

Приходите од самопридонес што го распишала општината во градот Скопје се приход на општината.

##### Член 44

Приходите од казни утврдени со закон се приход на градот Скопје или на општината во градот Скопје, согласно со одредбите од посебните закони.

##### Член 45

Приходите остварени од донации на градот Скопје се приход на градот Скопје.

Приходите остварени од донации на општините во градот Скопје се приход на општината.

Со приходите од донации градот Скопје и општините во градот Скопје самостојно располагаат.

##### Член 46

Другите приходи утврдени со закон се приход на градот Скопје и приход на општините во градот Скопје, согласно со одредбите од посебните закони.

#### 7. Задолжување

##### Член 47

Градот Скопје и општините во градот Скопје можат да се задолжуваат во земјата и во странство според условите утврдени со закон.

Градот Скопје и општините во градот Скопје можат во согласност со закон да даваат гаранции и да преземаат обврски кои произлегуваат од долгорочни заеми на јавните претпријатија што тие ги основале.

#### б) Наплата на приходите

##### Член 48

Работите на утврдување и наплата на локалните даноци на градот Скопје и општините во градот Скопје ги врши даночната администрација на градот Скопје.

Работите на утврдување и наплата на таксите и надоместоците кои се приходи на градот Скопје ги врши даночната администрација на градот Скопје.

Работите на утврдување и наплата на таксите и надоместоците кои се приходи на градот Скопје и општините во градот Скопје ги врши даночната администрација на градот Скопје.

Работите на утврдување и наплата на таксите и надоместоците кои се приходи на општините во градот Скопје ги врши даночната администрација на општината.

Работите од ставот 4 на овој член општините во градот Скопје можат да му ги доверат на градот Скопје.

Даноците, таксите и надоместоците кои се наплатени од даночната администрација на градот Скопје, а се приход на општините во градот Скопје се распределуваат месечно.

##### Член 49

Градот Скопје доставува до општините во градот Скопје квартални извештаи за наплатата и распределувањето на приходите.

#### VI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И ВО ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

##### Член 50

Во градот Скопје службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.

Во градот Скопје покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик е и јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од жителите на градот Скопје.

За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од жителите на градот Скопје, одлучува Советот на градот Скопје.

Прописите кои се однесуваат на употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од жителите на градот Скопје, се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Советот на градот Скопје, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство жители во градот Скопје.

##### Член 51

Во општините во градот Скопје службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.

Во општините во градот Скопје покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик е и јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од жителите во општината.

За употреба на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од жителите во општините во градот Скопје одлучува советот на општината.

Прописите кои се однесуваат на употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од жителите на општината, се усвојуваат со мнозинство

гласови од присутните членови на советот на општина-та, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедници-те кои не се мнозинство жители во општината.

## VII. ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

### Член 52

Во вршењето на работите од својата надлежност градот Скопје и општините во градот Скопје остваруваат меѓусебна соработка преку:

- размена на материјали од своја надлежност заради меѓусебно информирање или давање согласност;
- иницирање на акти и мерки за уредување на работи од заеднички интерес за градот Скопје;
- преземање заеднички акции и мерки за решавање и вршење на работи од своја надлежност и
- давање стручна помош во извршувањето на закони и други прописи.

### Член 53

За остварување на меѓусебна соработка на градоначалникот на градот Скопје и градоначалниците на општините во градот Скопје се основа Координативно тело на градоначалници (во натамошниот текст: Координативно тело).

Координативното тело го сочинуваат градоначалникот на градот Скопје и градоначалниците на општините во градот Скопје.

Со Координативното тело раководи градоначалникот на градот Скопје.

### Член 54

Координативното тело:

- разгледува и дава препораки за прашања од заеднички интерес за градот Скопје и општините во градот Скопје во насока на одржлив и хармоничен развој на градот Скопје и општините во градот Скопје;
- ги усогласува стратегиите и плановите кои влијаат врз развојот на градот како единствена просторна и функционална целина;
- задолжително ги усогласува ставовите во врска со деталните и генералниот урбанистички план, плановите за јавниот превоз, техничките инфраструктурни планови, администрирањето и наплатата на сопствените приходи, приходните и расходните потреби на градот и општините и
- донесува деловник за својата работа.

### Член 55

Координативното тело одржува седница најмалку еднаш во месецот.

Седниците се подготвуваат и организираат од страна на администрацијата на градот Скопје.

## VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 56

На наредните локални избори за избор на членови на Советот на градот Скопје, бројот на членовите на Советот на градот Скопје ќе се определува согласно со членот 20 став 1 од овој закон.

### Член 57

Конститутивната седница на новоосновените општини во градот Скопје ќе ја свика претседателот на советот од претходниот состав на општината од која произлегла новата општина.

### Член 58

Просторни, материјално-технички услови и други средства за започнување со работа на новоосновените општини во градот Скопје ќе се обезбедат од средства-

та од приходите остварени над утвредниот износ согласно со Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2004 година.

Висината, начинот и условите за користење на средствата од ставот 1 на овој член ќе ги утврди Владата на Република Македонија.

### Член 59

Органите на новоосновената општина до обезбедување на услови за започнување со работа, ќе работат во просториите на општината од која произлегле.

Административните работи за новоосновената општина до донесување на акт за организација и систематизација, ќе ги врши општинската администрација на општината од која произлегла новоосновената општина.

### Член 60

Во рок од 60 дена од денот на конституирањето на советите на општините на новоосновените општини и општините од кои произлегле ќе се изврши делбен биланс на недвижниот имот според местоположбата, односно припадноста на имотот на подрачјето на соодветната општина.

Делбениот биланс ќе го спроведе комисија формирана од Владата на Република Македонија од претставници на општините од ставот 1 на овој член и претставник на Владата на Република Македонија.

### Член 61

Општините во градот Скопје од кои произлегле новоформираните општини, се должни документацијата, евиденцијата и архивата во врска со работите од надлежност на новоформираните општини, да им ги предадат во рок од 30 дена од денот на конституирањето на советите на општините.

### Член 62

Предметите и започнатите постапки кои не се завршени, а се во надлежност на новоформираните општини, ќе ги преземат и завршат новоформираните општини, во согласност со закон.

### Член 63

Вработувањата во новоосновената општина согласно со актите за организација и систематизација на работните места во општинската администрација, можат да се вршат по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници и обезбедени средства во буџетот на новоосновената општина.

### Член 64

Методологијата од членот 23 став 3 на овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

### Член 65

Градот Скопје и општините во градот Скопје ќе ги донесат или усогласат општите акти со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на конституирањето на советите на градот Скопје и на општините во градот Скопје.

### Член 66

Со денот на отпочнувањето на примената на овој закон, престанува да важи Законот за Градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија" број 49/96 и 53/2001).

### Член 67

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од наредните локални избори.

## L I G J I PËR QYTETIN E SHKUPIT

### I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

#### Neni 1

Me këtë Ligj rregullohet: organizimi i Qytetit të Shkupit, si njësi e veçantë e vetadministrimit lokal (në tekstin e mëtejme: Qyteti i Shkupit); kompetencat dhe financimi i Qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit; përdorimi i gjuhëve të bashkësive në Qytetin e Shkupit dhe në komunat në Qytetin e Shkupit; bashkëpunimi ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit; si edhe çështje të tjera merëndësi për qytetin e Shkupit.

#### Neni 2

Qytetarët në Qytetin e Shkupit, të drejtën e vetadministrimit lokal e realizojnë përmes formave të deklarimit të drejtpërdrejtë dhe përmes organeve të zgjedhura në mënyrë demokratike të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në Qytetin e Shkupit, në mënyrë të përcaktuar me ligj.

#### Neni 3

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët kanë vendbanim të përhershëm në rajonin e Qytetit të Shkupit janë banorë të Qytetit të Shkupit.

#### Neni 4

Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit kanë cilësinë e personit juridik.

#### Neni 5

Qyteti i Shkupit ka stemë dhe flamur të cilët përdoren në tërë rajonin e tij.

Komunat në Qytetin e Shkupit kanë stemë dhe flamur të vet, të cilët i përdorin njëkohësisht me stemën dhe flamurin e Qytetit të Shkupit.

#### Neni 6

Dispozitat e Ligjit për vetadministrim lokal kanë të bëjnë edhe me komunat në Qytetin e Shkupit, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

### II. ORGANIZIMI I QYTETIT TË SHKUPIT

#### Neni 7

Rajonin e Qytetit të Shkupit, e përbëjnë rajonet e komunave Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjoçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizarë, në kufijtë e përcaktuar me këtë ligj.

#### Neni 8

Kufiri i komunës Aerodrom fillon prej urës së vijës hekurudhore në lumin Vardar (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Aerodrom, Qendër dhe Gazi Babë), dhe lëviz përgjatë Qendrës së transportit "Skopje", nëpër vijën hekurudhore në drejtim të Velesit deri te ura e Markova Rekës, vazhdon nëpër kufirin e jashtëm të KK Lisiçe e Poshtme deri te lumi Vardar, kthen në drejtim të kundërt të rrjedhës së ujit përgjatë lumit Vardar deri në urën e vijës hekurudhore në lumin Vardar (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Aerodrom, Qendër dhe Gazi Babë).

Kufiri i komunës Butel fillon prej gardhit verior të Varrezave të Qytetit "Butel" (pikë takimi i tre kufijve të komunave Butel, Shuto Orizarë dhe Çuçer-Sandevë), dhe lëviz përgjatë rrugës "Brigada Maqedono-Kosovare 10" deri te vija hekurudhore Shkup Veri - Gjoçe Petrov, kthen në perëndim përgjatë vijës hekurudhore deri në rrugën lokale për në fshatin Vizbeg, kthen përgjatë rrugës për në fshatin Vizbeg, vazhdon përgjatë kufirit të jashtëm të KK Vizbeg deri te mbikalimi i hekurudhës me rrugën magjistrale Bllacë-Shkup, kthen në jug përgjatë rrugës

magjistrale Bllacë-Shkup deri te udhëkryqi me rrugën e re të planifikuar me Planin e përgjithshëm urbanistik të qytetit të Shkupit, kthen në lindje përgjatë rrugës deri te udhëkryqi me rrugët "Brigada e Dytë Maqedonase" dhe "Brigada Maqedono-Kosovare", vazhdon në lindje përgjatë rrugës "Brigada e Dytë Maqedonase" deri në udhëkryqin me bulevardin "Hristijan Todorovski - Karposh", kthen përgjatë bulevardit "Hristijan Todorovski - Karposh", në jug deri te Qendra për deratizim dhe duke i rënë përçark del në kufirin e Park-pyllit "Gazi Babë" (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Butel, Çair dhe Gazi Babë), lëviz përgjatë kufirit perëndimor të Park-pyllit, e pret rrugën "Ferid Bajram" dhe del në rrugën "Kroacia" deri në udhëkryqin me bulevardin "Hristijan Todorovski - Karposh", vazhdon në veri përgjatë kufijve të jashtëm të KK Butel, KK Radishan, KK Luboten, KK Lubancë dhe përsëri lëviz përgjatë kufijve të jashtëm të KK Radishan dhe KK Butel deri te pikëtakimi i tre kufijve të komunave Butel, Shuto Orizarë dhe Çuçer-Sandevë.

Kufiri i komunës Gazi Babë fillon prej pikëtakimit të tre kufijve të komunave Butel, Gazi Babë dhe Çair nga paragrafi 2 i këtij neni, dhe lëviz përgjatë kufirit perëndimor të Park-pyllit "Gazi Babë", kalon nën kompleksin e Fakultetit Matematikor-Natyror deri te udhëkryqi në bulevardin "Nikolla Karev" dhe rrugën "Bellasica" (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Gazi Babë, Çair dhe Qendër), kthen përgjatë rrugës "Bellasica" deri te ura e vijës hekurudhore në lumin Vardar (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Gazi Babë, Qendër dhe Aerodrom), vazhdon përgjatë rrjedhës së lumit Vardar, dhe përgjatë kufijve të jashtëm të KK Idrizovë, KK Jurumleri, KK Trubarevë, KK Inxhikovë, KK Singjeliq, KK Stajkovc, KK Straçincë, KK Creshevë, KK Bullaçan dhe KK Rashtak, vazhdon përgjatë kufirit me komunën Butel nga paragrafi 2 i këtij neni, deri te pikëtakimi i tre kufijve të komunave Gazi Babë, Butel dhe Çair.

Kufiri i komunës Gjoçe Petrov fillon prej udhëkryqit në autostradën Shkup - Tetovë (para urës mbi lumin Vardar), dhe lëviz në drejtim të rrjedhës përgjatë lumit Vardar deri te ura e rrugës së projektuar "Ciborovski" ("1249"), kthen përgjatë rrugës "Ciborovski" deri te udhëkryqi me rrugën "Gjoçe Petrov", kthen në lindje përgjatë rrugës "Proleterska" ("1462") deri te udhëkryqi me rrugën e projektuar "Aco Shopov" dhe përgjatë saj del në lumin Lepenc, kthen në drejtim të kundërt të rrjedhës së lumit Lepenc dhe vazhdon përgjatë kufijve të jashtëm të komunave të kadastrës KK Novo Sellë, KK Vollkovë, KK Orman, KK Nikishtan, KK Gračan, KK Kuçkovë dhe KK Orizarë deri tek udhëkryqi në autostradën Shkup - Tetovë (para urës mbi lumin Vardar).

Kufiri i komunës Karposh fillon prej urës së hekurit mbi lumin Lepenc, dhe lëviz përgjatë kufirit me komunën Gjoçe Petrovi, nga paragrafi 4 i këtij neni, deri në lokalitetin Llaka në lumin Vardar, vazhdon përgjatë kufijve të jashtëm të komunave kadastrale KK Nerez i Epërm, KK Vodno e Epërme, përkatësisht përgjatë vijës së malit Vodno deri në lokalitetin Teferiç (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Karposh, Kisella Vodë dhe Sopsishte), kthen në veri-perëndim deri mbi Institutin për inxhinierinë e tërmeteve dhe seizmologjinë e tërmeteve - IITST (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Karposh, Kisella Vodë dhe Qendër), vazhdon përgjatë qarkores së projektuar jugore të Qytetit të Shkupit deri te rruga "550", kthen përgjatë saj deri te udhëkryqi me rrugën "Kozle", shkon përgjatë rrugës "Kozle" deri tek udhëkryqi me rrugën e projektuar e cila kalon ndërmjet lagjeve Kozle dhe Kapishtec dhe del në udhëkryqin e rrugëve "Ivo Lllolla Ribar" dhe "e Ruzveltit", vazhdon përgjatë rrugës "së Ruzveltit" e pret bulevardin "Aradhat Partizane" dhe rrugën "e Ilindenit", vazhdon përgjatë rrugës së këmbësorëve ndërmjet Kopshtit zoologjik dhe pjesës së parë të Parkut të qytetit, kalon nëpër urën për këmbësorë mbi lumin Vardar kthen në drejtim të kundërt të rrjedhës së ujit përgjatë lumit Vardar, del në bulevardin "Nikolla

Karev", kthen në lindje përgjatë bulevardit "Nikolla Karev" deri në hyrjen e kazermës "Ilinden" (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Karposh, Qendër dhe Çair), vazhdon përgjatë gardhit lindor të kazermës "Ilinden" mandej përgjatë rrugës së re të planifikuar me Planin e përgjithshëm urbanistik të qytetit të Shkupit që çon deri te udhëkryqi i rrugëve "Brigada e Dytë Maqedonase" dhe "Brigada Maqedono-Kosovare" deri në rrugën magjistrale Shkup-Bllacë, vazhdon përgjatë kufijve të jashtëm të KK Zllokuqan dhe KK Bardovcë deri te lumi Lepenc (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Karposh, Gjoçe Petrov dhe Çuçer Sandevë) dhe përgjatë lumit Lepenc deri te ura e vijës hekurudhore.

Kufiri i komunës Kisella Vodë fillon prej mbikalimit në vijën hekurudhore dhe rrugën "Brigada e Tretë Sulmuese Maqedonase" (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Kisella Vodë, Aerodrom dhe Qendër), dhe lëviz përgjatë trasesë së vjetër të vijës hekurudhore deri te mbikalimi në bulevardin "Koço Racin", lëviz përgjatë rrugës "së Bihaqit", rrugës "Cërniçe" ("437") dhe rrugës "346" dhe del mbi Institutin për inxhinierinë e tërmeteve dhe seizmologjinë e tërmeteve - IITST, përkatësisht në pikëtakimin e tre kufijve të komunave Qendër, Karposh dhe Kisella Vodë, vazhdon përgjatë kufirit të Park-pyllit "Vodno" deri në lokalitetin Teferiç, vazhdon përgjatë kufirit të kadastrës të KK Sopishte, vazhdon përgjatë kufirit të jashtëm të KK Usje dhe KK Draçevë deri te stacioni hekurudhor Draçevë, kthen në veri-perëndim përgjatë vijës hekurudhore Shkup-Veles, si kufi me komunën Aerodrom deri te mbikalimi në rrugën "Brigada e Tretë Sulmuese Maqedonase" (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Kisella Vodë, Aerodrom dhe Qendër).

Kufiri i komunës Saraj fillon prej udhëkryqit në autostradën Shkup-Tetovë (para urës mbi lumin Vardar), dhe lëviz përgjatë kufijve të jashtëm të KK Kondovë, KK Svillare e Poshtme, KK Svillare e Epërme, KK Xehedorja Radushë, KK Dvorcë, KK Radushë, KK Kopanicë, KK Bojanë, KK Llaskarcë, KK Paničar, KK Raovec, KK Çajlanë, KK Matkë, KK Shishevë, KK Gërçec dhe KK Krushopek deri te lumi Vardar (lokaliteti Llaka) dhe në drejtim të kundërt të rrjedhës së lumit Vardar deri tek udhëkryqi në autostradën Shkup-Tetovë (para urës mbi lumin Vardar).

Kufiri i komunës Qendër fillon prej udhëkryqit të rrugës "Ivo Lllolla Ribar" me rrugën "e Ruzveltit", dhe lëviz përgjatë kufirit me komunën Karposh nga paragrafi 5 i këtij neni, deri te bulevardi "Nikolla Karev" dhe përgjatë tij në lindje deri te udhëkryqi me rrugën "Sllavej Pllanina", vazhdon përgjatë rrugës "Sllavej Pllanina" del në rrugën "Samovilla", kthen para kompleksit memorial "Shën Spas" përgjatë rrugës "Lazar Tanev", vazhdon përgjatë rrugës "Pogradec" deri te mbikalimi në bulevardin "Goce Dellçev", kthen majtas përgjatë bulevardit "Goce Dellçev" deri tek udhëkryqi me bulevardin "Kërste Misirkov", kthen në veri përgjatë bulevardit "Kërste Misirkov" deri në hyrjen e Univerzitetit "Shën Cirili dhe Metodi", vazhdon përgjatë gardhit verior të Univerzitetit "Shën Cirili dhe Metodi" deri te bulevardi "Nikolla Karev", kthen në lindje përgjatë bulevardit "Nikolla Karev" deri te udhëkryqi me rrugën "Bellastica", kthen në jug përgjatë rrugës "Bellastica" dhe del në lumin Vardar në pikëtakimin e tre kufijve të komunave Qendër, Gazi Babë dhe Aerodrom, dhe përgjatë kufirit me komunat Aerodrom dhe Kisella Vodë nga paragrafët 1 dhe 6 të këtij neni, deri tek udhëkryqi i rrugëve "Ivo Lllolla Ribar" dhe "e Ruzveltit".

Kufiri i komunës Çair fillon prej bulevardit "Nikolla Karev" te hyrja e kazermës "Ilinden" dhe lëviz përgjatë kufirit me komunën Qendër nga paragrafi 8 i këtij neni, deri te udhëkryqi në bulevardin "Nikolla Karev" dhe rrugën "Bellastica" (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Çair, Qendër dhe Gazi Babë), vazhdon përgjatë kufirit me komunën Gazi Babë nga paragrafi 3 i këtij neni, deri te Qendra për deratizim (pikëtakimi i tre kufijve të komunave Çair, Gazi Babë dhe Butel), vazhdon përgjatë kufirit me

komunën Butel nga paragrafi 2 i këtij neni, deri te pikëtakimi i tre kufijve të komunave Çair, Butel dhe Karposh, vazhdon përgjatë gardhit lindor të kazermës "Ilinden" deri tek udhëkryqi para hyrjes së kazermës "Ilinden".

Kufiri i komunës Shuto Orizarë fillon prej pikëtakimit të tre kufijve të komunave Butel, Shuto Orizarë dhe Çuçer Sandevë dhe lëviz përgjatë kufirit me komunën Butel nga paragrafi 2 i këtij neni, deri në rrugën lokale për në fshatin Vizbeg, kthen përgjatë rrugës lokale për në fshatin Vizbeg, vazhdon përgjatë kufirit të jashtëm të KK Orizarë e Epërme deri te pikëtakimi i tre kufijve të komunave Butel, Shuto Orizarë dhe Çuçer Sandevë.

#### Neni 9

Në Qytetin e Shkupit, kompetencat në sferat e përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë i kryejnë organet e Qytetit të Shkupit dhe organet e komunave në Qytetin e Shkupit.

Punët me rëndësi lokale të cilat funksionalisht janë të pandara dhe njëloj të rëndësishme për tërë rajonin e Qytetit të Shkupit, i kryejnë organet e Qytetit të Shkupit.

Punët me rëndësi lokale të cilat sipas karakterit të tyre në mënyrë funksionale janë të ndashme dhe janë të rëndësishme për komunat e Qytetit të Shkupit, i kryejnë organet e komunave në Qytetin e Shkupit.

### III. KOMPETENCAT E QYTETIT TË SHKUPIT DHE KOMUNAVE NË QYTETIN E SHKUPIT

#### a) Kompetencat e Qytetit të Shkupit

##### Neni 10

Kompetencat, përkatësisht punët me karakter publik me rëndësi lokale për Qytetin e Shkupit janë:

1. Planifikimi dhe rregullimi i hapësirës
  - miratimi i planit hapësiror të Qytetit të Shkupit;
  - miratimi i planit të përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit;
  - dhënia e mendimit për propozimin e planeve urbanistike të hollësishme, projekteve urbanistike dhe planeve urbanistike për vendbanime që i miratojnë komunat në Qytetin e Shkupit ;
  - rregullimi i truallit ndërtimor;
  - përcaktimi i standardeve dhe dhënia e pëlqimit për vendosjen e objekteve të përkohshme, mobiljeve dhe pajisjes urbane në rajonin e Qytetit të Shkupit.
2. Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës;
  - mbrojtja, ndërmarrja e masave dhe parandalimi nga ndotja e ujit, ajrit, truallit, mbrojtja e nyrës, mbrojtja nga zhurma dhe rrezatimit jojonizues në rajonin e Qytetit të Shkupit.
3. Zhvillimi ekonomik lokal
  - planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal i Qytetit të Shkupit;
  - përcaktimi i prioriteteve zhvillimore dhe strukturore në nivel të Qytetit të Shkupit;
  - udhëheqja e politikës lokale ekonomike në nivel të Qytetit të Shkupit;
  - përcaktimi i strategjisë dhe dhënia e përkrahjes zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësisë;
  - zhvillimi dhe nxitja e turizmit alternativ dhe kulturor;
  - përmirësimi i kushteve për qëndrimin e turistëve në Qytetin e Shkupit dhe informimi turistik propagandistik .
4. Veprimtaritë komunale
  - ndërtimi, shfrytëzimi, mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrugëve magjistrale dhe rrugëve për tubime dhe objekteve tjera të infrastrukturës;
  - kategorizimi dhe emërtimi i lagjeve të qytetit, rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera të infrastrukturës;
  - furnizimi me ujë për pije nga sistemi unik për furnizim me ujë i Qytetit të Shkupit;
  - mbartja dhe spastrimi i ujërave të zeza;

- mbartja dhe lëshimi i ujërave atmosferike; përpunimi dhe dërgimi i ujit teknologjik;
- ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugët magjistrale dhe në rrugët për tubime në rajonin e Qytetit të Shkupit.

- grumbullimi dhe transportimi i hedhurinave komunale dhe hedhurinave tjera të parrezikshme;
- mirëmbajtja e deponive për hedhurina komunale dhe hedhurinave tjera të parrezikshme;
- rregullimi dhe organizimi i transportit urban dhe ndërurban të pasagjerëve;
- mirëmbajtja e pastërtisë publike në sipërfaqet e komunikacionit publik;

- mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parqeve të qytetit, parqeve-pyje në rajonin e Qytetit të Shkupit, zonave me ujë dhe atyre rekreative-sportive, të përcaktuara me planin e përgjithshëm urbanistik dhe rajone tjera të mbrojtura në përputhje me ligjin;

- mirëmbajtja e gjelbërimit në rrugët magjistrale dhe në rrugët për tubime;

- ndërtimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i vendparkimeve publike të rëndësishme për Qytetin e Shkupit, të përcaktuara me planin urbanistik;

- vendosja, ndërtimi, largimi dhe mirëmbajtja e shenjave të komunikacionit dhe pajisjes për mbrojtje në rrugët lokale;

- përcaktimi i kushteve dhe regjimit të komunikacionit në rajonin e Qytetit të Shkupit;

- mirëmbajtja e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe dhënia e shërbimeve të varrimit në varrezat e qytetit, të përcaktuara me planin urbanistik;

- furnizimi me gaz natyror dhe energji për ngrohje;

- ndërtimi, udhëheqja, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i sistemit unik gjeografiko-informativ i Qytetit të Shkupit;

- rregullimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i shtretërve të lumenjve në pjesët e urbanizuara;

- dezinfektim në rajonin e Qytetit të Shkupit;

- ndërtimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e tregjeve me shumicë dhe tregjeve për shitjen e automjeteve në rajonin e Qytetit të Shkupit;

- eradikimi i kafshëve që bredhin ;

- përcaktimi i vendeve për varrimin e kafshëve të ngordhura dhe mirëmbajtja e tyre;

- stolisja e Qytetit të Shkupit.

#### 5. Kultura

- përkrahje institucionale dhe financiare të institucioneve dhe projekteve të rëndësishme për Qytetin e Shkupit;

- kultivimi i folklorit, zakoneve, zejeve të vjetra dhe vlerave të ngjashme kulturore;

- organizimi i manifestimeve kulturore; nxitja e formave të ndryshme specifike të krijimtarisë;

- shënimi i ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme për Qytetin e Shkupit;

#### 6. Arsimi

- themelimi, financimi dhe pjesëmarrja me përfaqësues të vet në organet drejtuese në shkollat e mesme publike në rajonin e Qytetit të Shkupit, në përputhje me ligjin;

- emërimi i drejtorëve në shkollat e mesme publike dhe në konviktet e nxënësve, në përputhje me ligjin;

- organizimi i transportit, ushqimi dhe akomodimi i nxënësve në konviktet e nxënësve, në përputhje me ligjin;

#### 7. Sporti

- sigurimi i kushteve për zhvillimin e sportit cilësor në Qytetin e Shkupit;

- organizimi, nxitja dhe ndihma e manifestimeve sportive dhe manifestimeve zbavitëse të rëndësishme për Qytetin e Shkupit ;

- ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive të rëndësishme për Qytetin e Shkupit.

#### 8. Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

- realizimi i përkujdesit social për persona invalidë, fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindore, fëmijë me probleme edukativo-sociale, fëmijë me nevoja të posaçme,

- fëmijë nga familjet me një prind, fëmijë në rrugë, persona të rrezikuar nga rreziku social, persona të përfshirë me keqpërdorimin e drogës dhe alkoolit, ngritja e vetëdijes së popullatës, strehimi i personave me rrezik social;

- prona, administrimi, themelimi, financimi dhe mirëmbajtja e institucioneve publike – azile për pleq, në përputhje me ligjin;

- prona, administrimi, themelimi, financimi dhe mirëmbajtja e institucioneve publike – pushimore për fëmijë, në përputhje me ligjin;

- pjesëmarrje me përfaqësues të vet në organet drejtuese të institucioneve publike për fëmijë – kopshte për fëmijë, në rajonin e Qytetit të Shkupit, në përputhje me ligjin;

#### 9. Mbrojtja shëndetësore

- pjesëmarrje në administrimin me rrjetin e institucioneve shëndetësore publike dhe objektet për mbrojtje shëndetësore primare të rëndësishme për Qytetin e Shkupit;

- ndërmarrje masash për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtje gjatë punës;

- edukimi shëndetësor;

- avancimi i shëndetit;

- aktivitete preventive;

- mbikëqyrje shëndetësore ndaj mjedisit jetësor dhe ndaj sëmundjeve ngjitëse.

- ndihmë pacientëve me nevoja speciale.

#### 10. Mbrojtja dhe shpëtimi

- bashkërenditja e aktiviteteve për mbrojtje dhe shpëtim të qytetarëve dhe të mirave materiale nga shkatërrimet e luftës, fatkeqësitë elementare dhe fatkeqësitë tjera dhe nga pasojat e shfaqura nga to;

#### 11. Mbrojtja kundër zjarrit

- mbrojtja kundër zjarrit në Qytetin e Shkupit.

#### 12. Mbikëqyrje

- mbikëqyrje mbi kryerjen e punëve në kompetencë të Qytetit të Shkupit.

Mendimin nga paragrafi 1, pika 1, alineja 3 e këtij neni, Qyteti i Shkupit e jep më së voni brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit, ndërkaq në qoftë se brenda këtij afati i njëjti nuk dorëzohet, do të konsiderohet se është dhënë mendim pozitiv.

Kompetenca nga paragrafi 1, pika 4, alineja 15 e këtij neni, realizohet në pajtim me organin e administratës kompetente shtetërore për punët e komunikacionit.

Organet e Qytetit të Shkupit mund të kryejnë edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

#### Neni 11

Qyteti i Shkupit gjatë kryerjes së punëve nga kompetenca e vet, miraton dhe siguron zbatimin e rregullores unike, përkujdeset për nivel të njëjtë shërbimesh dhe arritshmëri të barabartë te qytetarët, me aplikimin e standardeve të njëjta.

#### Neni 12

Qyteti i Shkupit, në kuadër të ligjit, në përputhje me parimin e supsidiaritetit, ka të drejtë që në rajonin e Qytetit të Shkupit, t'i kryejë punët me interes publik të rëndësishme për Qytetin e Shkupit, të cilat nuk janë përjashtuar nga kompetenca e tij ose nuk janë në kompetencë të organeve të pushtetit shtetëror.

#### Neni 13

Qyteti i Shkupit, për kryerjen e punëve publike me rëndësi lokale në kuadër të kompetencave të veta, mund të themelojë shërbime publike, në përputhje me ligjin.

#### Neni 14

Qyteti i Shkupit i kryen punët që dalin nga karakteri i Qytetit të Shkupit, si kryeqytet i Republikës së Maqedonisë.

Qytetit të Shkupit, si kryeqytet i Republikës së Maqedonisë, Republika mund t'i japë të drejta të caktuara ose t'ia besojë kryerjen e punëve të caktuara.

**b) Kompetencat e komunave në Qytetin e Shkupit**

## Neni 15

Kompetencat, përkatësisht punët me interes publik të rëndësishme lokale të komunave në qytetin e Shkupit janë:

1. Planifikimi dhe rregullimi i hapësirës  
- ngritja e iniciativave për miratim, ndryshim dhe plotësim të planit hapësor të Qytetit të Shkupit dhe planit të përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit;

- dhënia e mendimit për draftet e planit hapësor të Qytetit të Shkupit dhe planit të përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit;

- miratimi i planeve të hollësishme urbanistike, projekteve urbanistike dhe planeve urbanistike për vendbanimet në komunë;

- realizimi i planeve dhe projekteve urbanistike dhe lëshimi i dokumentacionit për ndërtimin e objekteve me rëndësi lokale (kushtet për ndërtim, pëlqimi urbanistik, leje për ndërtim);

- lëshimi i lejeve për vendosjen e objekteve të përkohshme, mobiljeve dhe pajisjes urbane;

- rregullimi i truallit ndërtimor në pjesën e pajisjes së truallit ndërtimor me objekte dhe instalime nga infrastruktura sekondare.

2. Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës;

- ngritja e iniciativave dhe ndërmarrja e masave për mbrojtje dhe parandalimin e ndotjes së ujit, ajrit, truallit, mbrojtja e natyrës, mbrojtja nga zhurma dhe nga rrezatimi jojonizues.

3. Zhvillimi ekonomik lokal

- planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal i komunës; përcaktimi i strukturave zhvillimore me prioritet për komunën;

- përkrahja e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësish në komunë.

4. Veprimtari komunale

- ndërtimi, mirëmbajtja, rikonstruksioni dhe mbrojtja e rrugëve ndihmëse dhe rrugëve të banimit dhe objekteve tjera të infrastrukturës;

- mirëmbajtja e pastërtisë publike në rrugët ndihmëse dhe në rrugët e banimit;

- organizimi, grumbullimi dhe transportimi i hedhurinave komunale dhe hedhurinave tjera të parrezikshme;

- ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugët e banimit dhe në rrugët ndihmëse në rajonin e Qytetit të Shkupit;

- mirëmbajtja e varreve dhe varrezave dhe dhënia e shrbimeve për varrim në varrezat e qytetit të përcaktuara me planin urbanistik;

- ndërtimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i vendparkimeve publike të rëndësishme për komunën të përcaktuara me planin urbanistik;

- mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i gjelbërimit në rrugët ndihmëse dhe në rrugët banesore;

- largimi i automjeteve të paregjistruara me motor dhe automjeteve tjera nga sipërfaqet publike;

- mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i tregjeve publike;

- dezinfektimi dhe deratizimi;

- ndërtimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare publike.

5. Kultura

- përkrahja institucionale dhe financiare e institucioneve kulturore dhe projekteve me rëndësi për komunën;

- kultivimi i folklorit, traditës, zejeve të vjetra dhe vlerave të ngjashme kulturore;

- organizimi i manifestimeve kulturore, nxitja e formave të ndryshme specifike të krijimtarisë;

- shënimi i ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme për komunën;

6. Arsimi

- themelimi, financimi dhe pjesëmarrja në administrimin me shkollat fillore në rajonin e tij, në përputhje me ligjin;

- emërimi i drejtorëve në shkollat fillore, në përputhje me ligjin;

- transporti dhe ushqimi i nxënësve në shkollat në kompetencë të saj, në përputhje me ligjin;

7. Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

- prona, administrimi, themelimi, financimi dhe mirëmbajtja e institucioneve publike për fëmijë – kopshte për fëmijë, në përputhje me ligjin;

- ndërmarrje masash nga sfera e mbrojtjes sociale në përputhje me ligjin;

8. Mbrojtja shëndetësore

- ndërmarrje masash për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtja gjatë punës;

- edukimi shëndetësor;

- avancimi i shëndetit;

- aktivitete preventive;

- mbikëqyrje shëndetësore ndaj mjedisit jetësor dhe ndaj sëmundjeve ngjyhtëse.

- ndihmë pacientëve me nevoja speciale.

9. Mbrojtja dhe shpëtimi

- mbrojtja dhe shpëtimi i qytetarëve dhe i të mirave materiale nga shkatërrimet e luftës dhe nga fatkeqësitë elementare dhe nga fatkeqësi tjera dhe nga pasojat e shkaktuara nga të njëjtat.

10. Mbikëqyrja

- mbikëqyrje mbi kryerjen e punëve në kompetencë të komunës.

Planet dhe projektet nga paragrafi 1, pika 1, alineja 3 e këtij neni, komuna i miraton sipas mendimit pozitiv paraprakisht të marrë nga Qyteti i Shkupit dhe pëlqimit të organit të administratës kompetente shtetërore për punët e rregullimit të hapësirës.

Punët nga paragrafi 1, pika 1, alineja 5 e këtij neni, kryhen në pajtim me standardet e përcaktuara, dhe sipas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qyteti i Shkupit.

Punët nga paragrafi 1, pika 4 alineja 3 e këtij neni, kryhen në pajtim me Qytetin e Shkupit.

Punët nga paragrafi 1, pika 9 alineja 3 e këtij neni, kryhen në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit.

## Neni 16

Qyteti i Shkupit është i obliguar që për të gjitha iniciativat e ngritura dhe propozimet e dhëna nga komunat në Qytetin e Shkupit të marrë qëndrim dhe për këtë ta njoftojë komunën në Qytetin e Shkupit.

## Neni 17

Komunat në Qytetin e Shkupit, në kuadër të ligjit, në përputhje me parimin e supsidiaritetit, kanë të drejtë që në rajonin e komunës t'i ushtrojnë punët me interes publik të rëndësishme për komunën, të cilat nuk janë përfshirë nga kompetenca e tyre, nuk janë në kompetencë të organeve të pushtetit shtetëror ose në kompetencë të organeve të Qytetit të Shkupit.

## Neni 18

Komunat në Qytetin e Shkupit, për kryerjen e punëve publike me rëndësi lokale në kuadër të kompetencave të veta, mund të themelojnë shërbime publike, në përputhje me ligjin.

#### IV. ORGANET E QYTETIT TË SHKUPIT DHE KOMUNAT NË QYTETIN E SHKUPIT

## Neni 19

Organe të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në Qytetin e Shkupit janë: Këshilli dhe Kryetari i komunës.

## Neni 20

Këshillin e Qytetit të Shkupit e përbëjnë 45 anëtarë.

Numri i anëtarëve të këshillave të komunave në Qytetin e Shkupit përcaktohet në pajtim me ligjin.

## Neni 21

Të drejtë të zgjedhen për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetar komune të Qytetit të Shkupit kanë banorët e qytetit të Shkupit.

Të drejtë të zgjedhen për anëtarë të Këshillit të komunës së Qytetit të Shkupit dhe për kryetar komune në komunën e Qytetit të Shkupit, kanë banorët e qytetit të Shkupit me vendbanim të përhershëm në rajonin e komunës ku bëhet zgjedhja.

#### V. FINANCIMI I QYTETIT TË SHKUPIT DHE I KOMUNAVE NË QYTETIN E SHKUPIT

##### Neni 22

Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, financohen nga burimet e të hyrave vetjake, të hyrat nga tatimet, të hyrat nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe buxhetet e fondeve, të hyrat nga ngarkimet me borxh në pajtim me ligjin dhe nga të hyra të tjera të përcaktuara me ligj.

##### Neni 23

Për shkak të sigurimit të kushteve të barabarta për financimin e komunave në qytetin e Shkupit dhe për kënaqjen e nevojave të përbashkëta të qytetarëve në qytetin e Shkupit, formohet Fondi i përbashkët i Qytetit të Shkupit dhe i komunave në qytetin e Shkupit (në tekstin e mëtejshëm: Fondi i përbashkët).

Fondi i përbashkët formohet nga mjetet e tatimit mbi të ardhurat personale, taksat komunale për firma dhe taksat komunale për shfrytëzimin e rrugëve me automjete, mjete transporti dhe mjete me rimorkio dhe mjete tjera, në pajtim me ligjin.

Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit, të hyrat nga Fondi i përbashkët i realizojnë në pajtim me metodologjinë për shpërndarje të mjeteve nga Fondi i përbashkët.

Metodologjinë nga paragrafi 3 e këtij neni e miraton ministri i Financave.

#### a) Burime të të hyrave

##### Neni 24

Burime vetjake të të hyrave në Qytetin e Shkupit dhe në komunat në qytetin e Shkupit, janë:

- tatimet lokale (tatimi mbi pronën; tatimi mbi qarkullimin e patundshmërive; tatimi mbi trashëgiminë dhe dhuratën; tatime të tjera lokale të përcaktuara me ligj);
- taksat lokale (taksat komunale, taksat administrative dhe taksa të tjera lokale të përcaktuara me ligj);
- kompensimet lokale (kompensim për rregullimin e tokës ndërtimore; kompensim për veprimtari komunale; kompensim për plane hapësinore urbanistike; kompensime të tjera lokale të përcaktuara me ligj);
- të hyrat nga pronësia (të hyra nga dhënia me qira e pronës; të hyra nga kamatat; të hyra nga shitja e pronës);
- të hyrat nga vetëkontributi;
- të hyrat nga ndëshkimet e përcaktuara me ligj;
- të hyrat nga donacionet;
- të hyra të tjera të përcaktuara me ligj.

#### 1) Të hyrat nga tatimet lokale

##### Neni 25

Të hyrat nga tatimet lokale, janë të hyra të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në qytetin e Shkupit dhe shpërndahen ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit.

##### Neni 26

Të hyrat e realizuara në bazë të shkallës më të ulët tatimore për tatimin mbi pronën, tatimin mbi trashëgiminë dhe dhuratën dhe tatimin mbi qarkullim të patundshmërive, të përcaktuar me ligj, shpërndahet në përpjesëtim 50% për Qytetin e Shkupit dhe 50% për komunën përkatëse në qytetin e Shkupit.

##### Neni 27

Qyteti i Shkupit mund të përcaktojë shkallë më të lartë të tatimit mbi pronën nga shkalla më e ulët e tatimit mbi pronën të përcaktuar me ligj, më së shumti deri në 0.05%.

Komunat në qytetin e Shkupit mund të përcaktojnë shkallë më të lartë të tatimit mbi pronën nga shkalla më e ulët e tatimit mbi pronë të përcaktuar me ligj, më së shumti deri në 0.05%.

Të hyrat e realizuara në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat e realizuara në bazë të paragrafit 2 të këtij neni, janë të hyra të komunës në qytetin e Shkupit.

##### Neni 28

Qyteti i Shkupit mund të përcaktojë shkallë më të lartë të tatimit mbi qarkullimin e patundshmërive nga shkalla më e ulët e tatimit mbi qarkullim të patundshmërive, të përcaktuar me ligj, më së shumti deri në 1%.

Komunat në qytetin e Shkupit mund të përcaktojnë shkallë më të lartë të tatimit mbi qarkullimin e patundshmërive nga shkalla më e ulët e tatimit mbi qarkullim të patundshmërive, të përcaktuar me ligj, më së shumti deri në 1%.

Të hyrat e realizuara në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat e realizuara në bazë të paragrafit 2 të këtij neni, janë të hyra të komunës në qytetin e Shkupit.

##### Neni 29

Qyteti i Shkupit e përcakton shkallën e tatimit mbi trashëgiminë dhe dhuratën, në suaza të përcaktuara me ligj dhe i grumbullon mjetet si të hyra të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në qytetin e Shkupit.

Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, shpërndahen në përpjesëtim 50% për Qytetin e Shkupit dhe 50% edhe për komunën përkatëse në qytetin e Shkupit.

#### 2.) Të hyrat nga tatimet tjera

##### Neni 30

Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, realizojnë të hyra nga tatimi mbi të ardhurat personale, në pajtim me ligjin.

Të hyrat nga paragrafi 1 i këtij neni janë të hyra të Fondit të përbashkët.

##### Neni 31

Shpërndarja e të hyrave të Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit nga tatimet tjera të përcaktuara me ligj, përcaktohet me ligjet e posaçme.

#### 3.) Të hyrat nga taksat komunale

##### Neni 32

Taksat komunale nga të cilat Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit realizojnë të hyra, janë:

- taksat për firmë, përkatësisht emërtimi i lokalit afarist;
- taksat për shfrytëzimin e rrugëve me automjete, automjete transporti, autobusë, automjete të posaçme dhe motoçikleta;
- taksat për shfrytëzimin e sipërfaqeve si kampe për ngritjen e çadrave dhe përdorim tjetër të ngjashëm të përkohshëm;
- taksat për shfrytëzimin e muzikës në lokalet publike;
- taksat për shfrytëzimin e hapësirës para lokalit afarist për kryerjen e veprimtarisë;
- taksat për vendosjen e reklamave, njoftimeve dhe shpalljeve në vende publike;
- taksat për vendosjen e vitrinave për ekspozimin e mallrave jashtë nga ndërtesat afariste;

- taksat për shfrytëzimin e shesheve dhe hapësirës tjetër në qytetet dhe vendet tjera të banuara, me qëllim të ekspozimit të sendeve, paraqitjes së ekspozitave dhe shfaqjeve tjera argëtuese për kryerjen veprimtarisë;

- taksat për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e ndriçimit publik;

- të hyra të tjera komunale të përcaktuara me ligj

#### Neni 33

Të hyrat nga taksat komunale, si të hyra të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në qytetin e Shkupit, shpërndahen ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit.

#### Neni 34

Qyteti i Shkupit e përcakton taksën për firmën përkatësisht emërtimin e lokaleve afariste dhe taksën për shfrytëzimin e rrugëve me automjete, automjete transporti, autobusë, automjete të posaçme dhe motoçikleta, në suaza të përcaktuara me ligj.

Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, shpërndahen në përpjesëtim 50% për Qytetin e Shkupit dhe 50% në Fondin e përbashkët.

#### Neni 35

Qyteti i Shkupit e përcakton taksën për shfrytëzimin e sipërfaqeve si kampe për ngritjen e çadrave dhe përdorim tjetër të ngjashëm të përkohshëm dhe taksën për shfrytëzimin e muzikës në lokalet publike, në suaza të përcaktuara me ligj.

Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, i grumbullon Qyteti i Shkupit.

Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, shpërndahen në përpjesëtim 70% për Qytetin e Shkupit dhe 30% për komunat në qytetin e Shkupit.

#### Neni 36

Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, në suazat e përcaktuara me ligj, përcaktojnë:

- taksa për shfrytëzimin e hapësirës para lokalit afarist për kryerjen e veprimtarisë;

- taksa për vendosjen e reklamave, njoftimeve dhe shpalljeve në vende publike;

- taksa për vendosjen e vitrinave për ekspozimin e mallrave jashtë ndërtesave afariste;

- taksa për shfrytëzimin e shesheve dhe hapësirës tjetër në qytetet dhe vendbanimet tjera, me qëllim të ekspozimit të sendeve, paraqitjes së ekspozitave dhe shfaqjeve tjera argëtuese për kryerjen e veprimtarisë;

Taksat nga paragrafi 1 i këtij neni grumbullohen nga Qyteti i Shkupit ose nga komunat në qytetin e Shkupit, varësisht nga ajo se kush është përgjegjës për mirëmbajtjen e hapësirës publike që shfrytëzohet.

#### Neni 37

Taksa komunale për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e ndriçimit publik, përcaktohet dhe grumbullohet në pajtim me ligjin.

#### 4.) Të hyrat nga taksat administrative dhe taksat tjera lokale

#### Neni 38

Të hyrat nga taksat administrative dhe taksat tjera lokale të përcaktuara me ligj, të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e punëve në kompetencë të Qytetit të Shkupit, janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat nga taksat administrative dhe taksat tjera lokale të përcaktuara me ligj, të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e punëve në kompetencë të komunës në qytetin e Shkupit, janë të hyra të komunës.

#### 5.) Të hyrat nga kompensimet

#### Neni 39

Të hyrat nga kompensimet lokale, si të hyra të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në qytetin e Shkupit, shpërndahen ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit.

#### Neni 40

Të hyrat nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore shpërndahen në përpjesëtim 60% për Qytetin e Shkupit dhe 40% për komunën në qytetin e Shkupit në të cilën rregullohet toka ndërtimore.

Të hyrat nga kompensimet e veprimtarisë komunale, kompensimet për planet hapësinore dhe urbanistike dhe nga kompensime tjera të përcaktuara me ligj të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e punëve në kompetencë të Qytetit të Shkupit, janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat nga kompensimet për veprimtari komunale, kompensimet për planet hapësinore dhe urbanistike dhe kompensime të tjera të përcaktuara me ligj, të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e punëve në kompetencë të komunës, janë të hyra të komunës.

#### 6.) Të hyrat nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, buxhetet e fondeve dhe nga të hyra të tjera

#### Neni 41

Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe nga buxhetet e fondeve pranojnë:

- dotacione të destinuara;

- bllok dotacione;

- dotacione kapitale;

- dotacione për kompetenca të deleguara.

#### Neni 42

Të hyrat nga pronësia e Qytetit të Shkupit janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat nga pronësia e komunës së Qytetit të Shkupit janë të hyra të komunës.

#### Neni 43

Të hyrat nga vetëkontributi që eka shpallur Qyteti i Shkupit janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat nga vetëkontributi që e ka shpallur komuna në qytetin e Shkupit janë të hyra të komunës.

#### Neni 44

Të hyrat nga ndëshkimet e përcaktuara me ligj, janë të hyra të Qytetit të Shkupit ose të komunës në qytetin e Shkupit, në pajtim me dispozitat e ligjeve të posaçme.

#### Neni 45

Të hyrat e realizuara nga donacione për Qytetin e Shkupit, janë të hyra të Qytetit të Shkupit.

Të hyrat e realizuara nga donacione për komunat në qytetin e Shkupit, janë të hyra të komunës.

Me të hyrat nga donacionet, Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit disponojnë pavarësisht.

#### Neni 46

Të hyrat të tjera të përcaktuara me ligj, janë të hyra të Qytetit të Shkupit dhe të hyra të komunave në qytetin e Shkupit, në pajtim me dispozitat e ligjeve të posaçme.

#### 7.) Ngarkimi me borxh

#### Neni 47

Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, mund të ngarkohen me borxh në vend dhe jashtë vendit, sipas kushteve të përcaktuara me ligj.

Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, në pajtim me ligjin mund të japin garanci dhe të ndërministrin obligime të cilat dalin nga huazimet afatgjate të ndërmarrjeve publike të cilat ato i kanë themeluar.

#### b) Arkëtimi i të hyrave

##### Neni 48

Punët e përcaktimit dhe arkëtitimit të tatimeve lokale të Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit, i kryen administrata tatimore e Qytetit të Shkupit.

Punët e përcaktimit dhe arkëtitimit të taksave dhe kompensimeve të cilat janë të hyra të Qytetit të Shkupit, i kryen administrata tatimore e Qytetit të Shkupit.

Punët e përcaktimit dhe arkëtitimit të taksave dhe kompensimeve të cilat janë të hyra të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në qytetin e Shkupit, i kryen administrata tatimore e Qytetit të Shkupit.

Punët e përcaktimit dhe arkëtitimit të taksave dhe kompensimeve të cilat janë të hyra të komunave në qytetin e Shkupit, i kryen administrata tatimore e komunave.

Punët nga paragrafi 4 i këtij neni, komunat në qytetin e Shkupit, mund t'ia besojnë Qytetit të Shkupit.

Tatimet, taksat dhe kompensimet të cilat janë arkëtuar nga administrata tatimore e Qytetit të Shkupit, e janë të hyra të komunave në qytetin e Shkupit, shpërndahen në muaj.

##### Neni 49

Qyteti i Shkupit, u dërgon komunave në Qytetin e Shkupit raporte kuartale për arkëtimin dhe shpërndarjen e të hyrave.

#### VI. PËRDORIMI I GJUHËVE TË BASHKËSIVE NË QYTETIN E SHKUPIT DHE NË KOMUNAT NË QYTETIN E SHKUPIT

##### Neni 50

Në Qytetin e Shkupit gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.

Në Qytetin e Shkupit, përveç gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik, gjuhë zyrtare është edhe gjuha dhe alfabeti që e përdorin së paku 20% e banorëve të Qytetit të Shkupit.

Për përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve në të cilat flasin më pak se 20% të banorëve të Qytetit të Shkupit, vendos Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Rregullat të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve në të cilat flasin më së paku 20% të banorëve të Qytetit të Shkupit, miratohen me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm të Këshillit të Qytetit të Shkupit, me ç'rast doemos duhet të ketë shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të Këshillit, të cilët u përkasin bashkësive që nuk janë shumicë e banorëve në Qytetin e Shkupit.

##### Neni 51

Në komunat në Qytetin e Shkupit, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.

Në komunat në Qytetin e Shkupit, përveç gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik, gjuhë zyrtare është edhe gjuha dhe alfabeti që e përdorin së paku 20% të banorëve të komunës.

Për përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve në të cilat flasin më pak se 20% të banorëve në komunat në Qytetin e Shkupit, vendos Këshilli i komunës.

Rregullat të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve në të cilat flasin më pak se 20% të banorëve të komunës, miratohen me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm të këshillit të komunës, me ç'rast doemos duhet të ketë shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të këshillit të cilët u përkasin bashkësive që nuk janë shumicë të banorëve në komunë.

#### VII. MARRËDHËNIET DHE BASHKËPUNIMI I QYTETIT TË SHKUPIT DHE KOMUNAVE NË QYTETIN E SHKUPIT

##### Neni 52

Në kryerjen e punëve në kompetencën e tij, Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit realizojnë bashkëpunim të ndërsjellë përmes:

- këmbimit të materialeve nga kompetenca e tyre, për shkak të informimit të ndërsjellë ose dhënies së pëlqimit;
- inicimit të akteve dhe masave për rregullimin e punëve me interes të përbashkët për Qytetin e Shkupit;
- ndërmarrjes së aksioneve dhe masave të përbashkëta për zgjidhjen dhe kryerjen e punëve në kompetencën e tyre;
- dhënies së ndihmës profesionale në zbatimin e ligjeve dhe rregullave tjera.

##### Neni 53

Për realizimin e bashkëpunimit të përbashkët të prefektit të Qytetit të Shkupit dhe kryetarëve të komunave në qytetin e Shkupit, themelohet Trupi koordinues i kryetarëve të komunave (në tekstin e mëtejme Trupi koordinues).

Trupin koordinues e përbëjnë prefekti i Qytetit të Shkupit dhe kryetarët e komunave në qytetin e Shkupit ose përfaqësues të autorizuar nga ta.

Me Trupin koordinues udhëheq prefekti i Qytetit të Shkupit.

##### Neni 54

Trupi koordinues:

- shqyrton dhe jep rekomendime për çështje me interes të përbashkët të Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit, në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm dhe harmonik të Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit.
- i harmonizon strategjitë dhe planet të cilat ndikojnë në zhvillimin e qytetit si tërësi hapësinore dhe funksionale unike;
- detyrimisht i harmonizon qëndrimet që kanë të bëjnë me planet urbanistike detajike dhe të përgjithshme, planet për transportin publik, planet teknike infrastrukturore, administrimin dhe arkëtimin e të hyrave vetjake, nevojat për të hyra dhe të dala të qytetit dhe të komunave;
- nxjerr rregullore për punën e vet.

##### Neni 55

Trupi koordinues mban seancë së paku një herë në muaj.

Seancat i përgatit dhe organizon administrata e Qytetit të Shkupit.

#### VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

##### Neni 56

Në zgjedhjet e ardhshme lokale për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit, numri i anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit do të përcaktohet në pajtim me nenin 20, paragrafi 1 i këtij ligji.

##### Neni 57

Seancën konstitutive të komunave të posathemeluara në Qytetin e Shkupit, do ta konvokojë kryetari i këshillit të përbërjes të mëparshme të komunës nga e cila ka dalë komuna e re.

##### Neni 58

Kushte hapësinore, materialo-teknike dhe mjete tjera për fillimin me punë të komunave të posathemeluara në Qytetin e Shkupit, do të sigurohen nga mjetet e të hyrave të realizuara mbi shumën e përcaktuar, në pajtim me Ligjin për kufizimin e të hyrave burimore për financimin e nevojave publike për vitin 2004.

Lartësinë, mënyrën dhe kushtet për shfrytëzimin e mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni, do t'i përcaktojë Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

## Neni 59

Organet e komunës së posaformuar deri në sigurimin e kushteve për fillimin me punë, do të punojnë në lokalet e komunës nga e cila kanë dalë.

Punët administrative për komunën e posaformuar deri në nxjerrjen e aktit për organizim dhe sistematizim, do t'i kryejë administrata komunale e komunës nga e cila ka dalë komuna e posathemeluar.

## Neni 60

Në afat prej 60 ditësh nga dita e konstituimit të këshillave të komunave të posathemeluara dhe komunat nga të cilat kanë dalë, do të bëhet bilanci ndarës i pronës së patundshme sipas vendpozitës përkatësisht përkatësisë së pronës në rajonin e komunës përkatëse.

Bilancin ndarës do ta zbatojë komisioni i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nga përfaqësues të komunave nga paragrafi 1 i këtij neni dhe përfaqësues i Qeverisë së Republikës të Maqedonisë.

## Neni 61

Komunat në Qytetin e Shkupit nga të cilat kanë dalë komunat e posaformuara, janë të obliguara që dokumentacionin, evidencën dhe arkivin që ka të bëjë me punët në kompetencë të komunave të posaformuara, t'ua dorëzojnë në afat prej 30 ditësh nga dita e konstituimit të këshillave të komunave.

## Neni 62

Lëndët dhe procedurat e filluara të cilat nuk kanë mbaruar ndërsa janë në kompetencë të komunave të posaformuara, do t'i ndërmarin dhe do t'i përfundojnë komunat e posaformuara, në pajtim me ligjin.

## Neni 63

Punësimi në komunën e posaformuar në pajtim me aktet për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale, mund të bëhet pas dhënies paraprake të pëlqimit pozitiv nga Agjencia për nëpunës shtetërorë dhe mjeteve të siguruar në buxhetin e komunës së posaformuar.

## Neni 64

Metodologjia nga neni 23, paragrafi 3 i këtij ligji do të nxirret në afat prej 3 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 65

Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit do t'i nxjerrin ose harmonizojnë aktet e përgjithshme me dispozitat e këtij ligji në afat prej 3 muajsh nga dita e konstituimit të këshillave të Qytetit të Shkupit dhe të komunave në Qytetin e Shkupit

## Neni 66

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, pushon të vlejë Ligji për Qytetin e Shkupit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/96 dhe 53/2001).

## Neni 67

Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet prej zgjedhjeve të ardhshme lokale.

## АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА

## 25.

Врз основа на член 9, став 1-а, точка 8, член 32 и член 56, став 1, точка 3 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29.04.2004 година, донесе

## П Р А В И Л Н И К

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

## Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000, 71/2001 и 23/2002) се изменува и дополнува член 47 и член 48.

Во членот 47, ставот 2, зборот "10" се заменува со зборот "30".

Во член 48, после ставот 1 се додава нов став кој гласи:

"Издавањето на лековите за хроничните болни ќе се врши месечно, за потребна терапија пропишана за најмногу 30 дена".

Став 2 и 3 на член 48 станува став 3 и став 4.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр.02-3069/4  
29 април 2004 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
проф.д-р Софија Тодорова, с.р.



www.slv.esnik.com.mk  
contact@slv.esnik.com.mk

**Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје**  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

**Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.**  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламиции 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.  
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.